

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 6 год. LXVII 17 јануари 2011, понеделник Цената на овој број е 220 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
92. Уредба за изменување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	3	101. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“.....	5
93. Одлука за предавање во владение на недвижности.....	3	102. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти.....	6
94. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за информатичко општество и администрација.....	4	103. Одлука за давање согласност на Годишната програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2011 година	6
95. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за информатичко општество и администрација.....	4	104. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2011 година.....	6
96. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ Битола за 2011 година	4	105. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2011 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	6
97. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за надворешни работи.....	4	106. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2011 година.....	7
98. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Федеративна Република Бразил, со седиште во Рио Де Жанеиро.....	5	107. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменувања и дополнувања на Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	7
99. Одлука за давање согласност на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2011 година.....	5	108. Одлука за висината на надоместокот за издавање бродска книшка и дозвола за качување на брод.....	7
100. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина–собирен кварц на лежиштето КО с. Поменско и КО с. Степанци, општина Извор–Велешко...	5		

	Стр.		Стр.
109. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје.....	7	130. Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручен испит и оспособувањето на физичките лица за вршење работи на обезбедување на лица и имот.....	39
110. Решение за именување директор на КПУ Затвор Тетово.....	7	131. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои не можат да основаат и да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговските друштва во Република Македонија.....	40
111. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	8	132. Правилник за видови подобрувачи на својствата на почвата, постапката и документите за класификација на нов подобрувач на својствата на почвата на одреден вид, означување, идентификација, содржината на макроелементите, секундарните макро и микроелементи, минимални и максимални количества на хранливи елементи и примеси(*).....	41
112. Решение за именување директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	8	133. Правилник за суштествените барања за производството, пласирањето на пазар и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација(*).....	42
113. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Тетово...	8	134. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за издадени одобренија за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај.....	80
114. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување на директорот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје.	8	135. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	80
115. Програма за развој на спорт и млади за 2011 година.....	8	136. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	81
116. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондацииите за 2011 година.....	9	137. Одлука од Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	82
117. Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2011 година.....	11	138. Одлука за измена и дополнување на Деловникот за работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	83
118. Програма за инвестирање во животната средина за 2011 година.....	11	139. Решение за задолжително лабораториско испитување на полихлорирани бифенили во месо, производи од месо, млеко, производи од млеко, јајца и производи од јајца по потекло од Република Германија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.....	83
119. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2011 година.....	12	140. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, месо, производи од месо, млеко, колострум, производи од млеко и колострум, семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони, кожа и други производи, суровини и отпадоци од домашни и диви чапункари по потекло од Република Бугарија.....	84
120. Програма за обезбедување на инсулин за 2011 година.....	14	Огласен дел.....	1-28
121. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2011 година...	17		
122. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2011 година...	19		
123. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2011 година.....	22		
124. Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2011 година.....	25		
125. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2011 година.....	26		
126. Програма за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните кои не се здравствено осигурани за 2011 година во Република Македонија.....	27		
127. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2011 година.....	29		
128. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа-„Обложување на спортски натпревари“.....	39		
129. Исправка на Решението за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	39		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**92.**

Врз основа на член 127 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006 и 6/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА****Член 1**

Во Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007) Прилогот бр. 3 се заменува со нов Прилог бр. 3, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2011 година.

Бр. 51-7760/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**93.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 20 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 106/2008 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕДАВАЊЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

На Агенцијата за државни патишта, како корисник на експропријацијата и се предаваат во владение недвижности (земјиште) за потребите за изградба на дел од Коридор 10, делница Демир Капија – Смоквица.

Предмет на предавање во владение се недвижности (земјиште) на следните катастарски парцели:

За КО Демир Капија:

КП бр. 3979 П= 1750 м 2, врз основа на Решение У.бр. 25- 156/3

КП бр. 3973/2 П= 195 м 2, врз основа на Решение У.бр. 25-163/4

КП бр. 3974/2 П= 3816 м 2 врз основа на Решение У.бр. 25-161/4

КП бр. 3974/2 П= 60 м 2 врз основа на Решение У.бр. 25-161/4

КП бр. 3975/3 П= 54 м 2 врз основа на Решение У.бр. 25-161/4

КП бр. 3829/1 П= 2677 м 2 врз основа на Решение У.бр. 25-199/2

КП бр. 3949/2 П= 531 м 2 врз основа на Решение У.бр. 25-178/8

КП бр. 3498/2 П= 29 м2 врз основа на Решение У.бр. 25-179/8

КП бр. 3498/3 П = 39 м2 врз основа на Решение У.бр. 25-179/8

За КО Смоквица:

КП бр. 956/2 П= 466 м 2 , врз основа на Решение У.бр. 25-244/4

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-37
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

94.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му престанува користењето на следната недвижна ствар во сопственост на Република Македонија:

Опис:	Деловна просторија
Адреса:	ул. „Маршал Тито“ бр. 12, Демир Хисар
Површина (м ²):	23,00
Катастарска парцела (КП):	1810
Катастарска општина (КО):	Демир Хисар
Имотен лист бр.:	2113

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Министерството за информатичко општество и администрација без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7689/1-10	Заменик на претседателот
12 јануари 2011 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Васко Наумовски , с.р.

95.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му престанува користењето на следната недвижна ствар во сопственост на Република Македонија:

Опис:
Адреса:

Површина (м²):
Катастарска парцела (КП):
Катастарска општина (КО):
Имотен лист бр.:

Деловна просторија број 5
бул. „Македонија“ К2
(зграда Делчевчанка), Делчево
31, 05
6702/3
Делчево
10546

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Министерството за информатичко општество и администрација без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7690/1-10	Заменик на претседателот
12 јануари 2011 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Васко Наумовски , с.р.

96.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2011 година на ЈП „Стрежево“ Битола за 2011 година бр.02-1080/2 од 16.12.2010 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 16.12.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7801/1-10	Заменик на претседателот
12 јануари 2011 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Васко Наумовски , с.р.

97.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движна ствар една базна станица за издавање на дипломатски и службени пасоши на Министерството за надворешни работи.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од десет години, без надоместок на Министерството за надворешни работи.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со министерот за надворешни работи со кои се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука кои се дава на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7915/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

98.

Врз основа на член 91 alineја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ, СО СЕДИШТЕ ВО РИО ДЕ ЖАНЕИРО

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Федеративна Република Бразил, со седиште во Рио де Жанеиро.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7975/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

99.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2011 година бр. 01-1554/1 од 22.12.2010 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата, на седницата, одржана на 22.12.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7977/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

100.

Врз основа на член 39 став 5 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛЕЖИШТЕТО КО С. ПОМЕНСКО И КО С. СТЕПАНЦИ, ОПШТИНА ИЗВОР-ВЕЛЕШКО

1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина-собирен кварц на лежиштето КО с. Поменско и КО с. Степанци, општина Извор-Велешко бр.08-2276 од 28.03.2000 година, еднострано се раскинува заради неплаќање на концесионскиот надоместок од страна на концесионерот.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8016/1
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

101.

Врз основа на член 54, став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движната ствар:

- возило – Цип UAZ со регистарска ознака K12574, број на шасија 320523, број на мотор 90601229, година на производство 1979.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава без надомест на трајно користење на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со генералниот директор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука кое се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8043/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

102.

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Договорот за изменување и пристапување кон Централно-европскиот договор за слободна трговија меѓу Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Молдова, Република Црна Гора, Република Србија и Времената административна мисија на Обединетите нации на Косово, во име на Косово, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ

Член 1

Во Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/07, 168/08 и 26/10) во членот 5, ставот 3 по алинеја 9 се додава нова алинеја 10 која гласи:
„ - Царинска испостава Велес “

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8046/1-2010
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

103.

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008 и 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2011 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности под бр. 01-317/1 од 11.01.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8047/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

104.

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за Централниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2011 година, бр.0201-2/34, од 24.12.2010 година, донесен од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, на седницата одржана на 24.12.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8076/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

105.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2011 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип, бр.0302-17/2 од 4.01.2011 година, донесена од Управниот одбор на јавното претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8091/1-2010
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

106.

Врз основа на член 56, став (4) од Законот за задолжително финансирање пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирање пензиско осигурување од пензиските друштва за 2011 година од пензиските друштва за 2011 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата под бр.02-2576/4 од 27.12.2010 година, на седницата одржана на 27.12.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8108/1-2010
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

107.

Врз основа на член 50, став (7), точка а) од Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирање пензиско осигурување, број 01-2576/9 од 27.12.2010 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 27.12.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8109/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

108.

Врз основа на член 82-б став 5 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007, 26/2009 и 22/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ БРОДСКА КНИШКА И ДОЗВОЛА ЗА КАЧУВАЊЕ НА БРОД

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за издавање бродска книшка и дозвола за качување на брод.

Член 2

Висината на надоместокот за издавање на бродска книшка и дозвола за качување на брод изнесува:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. бродска книшка | 315,00 ден. |
| 2. дозвола за качување на брод | 105,00 ден. |

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8136/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

109.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ

1. Флорин Бесими се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-241/1
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

110.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР ТЕТОВО

1. За директор на КПУ Затвор Тетово се именува Мурат Рамадани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-242/1
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

111.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 139/2008 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН
ИНСПЕКТОРАТ**

1. Шемси Муса се разрешува од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-243/1
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

112.

Врз основа на член 7 од Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 139/2008 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на Министерството за здравство, се именува Џевдес Шакири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-244/1
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

113.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА КПУ ЗАТВОР ТЕТОВО**

1. Асим Бајрами се разрешува од должноста директор на КПУ Затвор Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-6480/2-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

114.

Врз основа на член 34 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈНУ ИН-
СТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје, бр. 0201/2-191/2 од 13 декември 2010 година, со која проф. д-р Рамиз Абдули е разрешен од должноста директор на Институтот, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-7652/3-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

115.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ
ЗА 2011 ГОДИНА**

Агенцијата за млади и спорт, во рамките на обврските кои произлегуваат од Законот за организација и работа на органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00), Програмата за работа на Владата на Република Македонија, се определува во 2011 година непосредно да реализира дел од програмски задачи.

Со планираните средства ќе се реализираат приоритетни програми со кои се остварува јавниот интерес на државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04 и 81/08), при што определба е одржување на националниот систем на натпревари и учеството на меѓународните натпревари на репрезентации, клубови и поединци кои оствариле право и норма за учество.

Согласно утврдените средства во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, во раздел 16101 - Агенција за млади и спорт, истите да се користат за:

I. Потпрограма 20 спорт, категорија 46 - Субвенции и трансфери за кои се утврдени 22.000.000,00 денари

1. Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт

Потпрограма 20 спорт,
ставка 463 - Трансфер до невладини организации

Реден број	опис	Износ
1.	Партиципација за финансирање на националните спортски федерации	10.000.000,00
2.	Партиципација за финансирање на други корисници од спортот	7.500.000,00
Вкупно:		17.500.000,00 денари

1. Партиципација за финансирање на националните спортски федерации, за кои се утврдени во износ од 10.000.000,00 денари.

Средствата се наменети за партиципација во обезбедување на непречена функција на 46 национални спортски федерации, во кои се здружени повеќе од 1.500 спортски клубови, а се насочени: за партиципација за стручна работа; обезбедување на просторни услови; функција на органи и тела во федерациите; стручна работа со репрезентациите на националните спортски федерации; обезбедување на стручна поддршка во обезбедување на функционирање на националниот систем на натпревари во трети и четврти степен на натпревари.

2. Партиципација за финансирање на други корисници од спортот, за кои се утврдени износ од 7.500.000,00 денари.

Средствата се наменети за програмите на дел од националните спортски федерации и општински спортски сојузи, кои предвидуваат активности со кои се опфаќаат училишниот и студентски спорт, спортот за лица со инвалидитет, спортот за лица со посебни потреби.

1. Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт Потпрограма 20 спорт,

ставка 464 - Разни трансфери

Реден број	опис	Износ
1.	Партиципација за финансирање на програми за поддршка на талентирани млади спортисти	4.500.000,00
Вкупно:		4.500.000,00 денари

1. Партиципација за финансирање на програми за поддршка за спортска специјализација на талентирани млади спортисти, за кои се утврдени во износ од 4.500.000,00 денари.

Средствата се наменети за партиципација за поддршка и промоција на проекти на националните спортски федерации кои ќе промовираат и реализираат за откривање и рана спортска специјализација на млади и грижа за млади спортисти во повеќе спортови. Во 2011 приоритет имаат развојот на училишниот спорт, реализација на спортски кампови организирани за талентирани ученици и камповите за спортска специјализација за млади спортисти во националните спортски федерации.

II. Потпрограма 40 - Меѓународен програм, ставка 463 - Трансфер до невладини организации

Реден број	опис	Износ
1.	Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации	17.500.000,00
Вкупно:		17.500.000,00 денари

1. Партиципација за финансирање на меѓународните програми на националните спортски федерации, за кои се утврдени во износ од 17.500.000,00 денари.

Планирана е ограничена поддршка на програмите на националните спортски федерации за нивно учество во меѓународниот систем на натпревари. Наши спортисти, репрезентации и клубови ќе настапат на регионални првенства (балкански натпревари шампионати), Европски и Светски првенства, купови, отворени првенства и друг вид на меѓународни натпревари.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден, од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7762/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

116.

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010) и член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА**

1. Со оваа Програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, Раздел 040.01 - Влада на Република Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, во вкупен износ од 15 000 000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

	Опис на приоритет	Вкупен износ во денари	Број на грантови	Износ на средства по грант
I	Зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење, преку: - Подобрување на бизнис климата и креирање на еднакви можности за економски раст и развој на сите учесници во економските процени; - Спроведување на активни политики за вработување со кои се делува врз знаењето и квалификациите на понудата на работна сила; - Спроведување на политиката за рамномерен регионален развој; - Развој на земјоделството и ревитализација на руралниот развој; - Промоција на културниот идентитет во функција на препознатливост на Република Македонија во меѓународни рамки, заштита на културното наследство и развој на туризмот; - Продолжување со активно учество во сите регионални иницијативи; - Учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики; - Одржливо управување со природните ресурси, заштита на природата и планирање на просторот.	10.312.500,00	33	312.500,00
II	Интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет, преку: - Јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница и унапредување на односите и соработката на билатерален, регионален и мултилатерален план; - Јакнење на административните капацитети и координативните структури за преговори со ЕУ и користење на претпристапните фондови на ЕУ.	1.562.500,00	5	312.500,00
III	Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото, преку: - Продолжување на борбата против корупцијата и криминалот; - Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата.	1.562.500,00	5	312.500,00
IV	Инвестирање во образованието како најсигурен пат за создавање силни индивидуи и силна држава, преку: - Натамошен развој на информатичкото општество; - Модернизација на образовниот систем во согласност со барањата на пазарот на трудот и економските потреби.	1.562.500,00	5	312.500,00

3. Постапката за распределување на средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се спроведе согласно на добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Македонија, утврдена со Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации.

4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

5. Здруженијата и фондацииите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31. 01. 2012 година.

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе достави Извештај за реализација на Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати, до 28. 02. 2012 година.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7835/1
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

117.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01. 2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Средствата за исплата на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2011 година се обезбедени во раздел 12101, програма 3, подпрограма 30, категорија 42 ставка 425 договорни услуги, утврдена во Буџетот на Република Македонија за 2011 година во износ од 4.500.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 од Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2011 година ќе се користат за изработка на:

2.1. Годишен извештај за спроведување на
Просторниот План на РМ за 2010
3.000.000, 00 ден.

2.2. Просторен План за Скопски регион
Предлог План – прва фаза 1.500.000,00 ден.

3. За начинот и динамиката на спроведување на Програмата ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

4. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7926/1-2010
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

118.

Врз основа на член 172 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година се утврдува намената и се доделуваат средства за финансирање, кофинансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2011 година.

Член 2

(1) Средствата за реализирање на Програмата за инвестирање во животната средина се обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 од Законот за животна средина, во износ од 122.500.000,00 денари.

(2) Средствата од Програмата ќе се доделуваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за животна средина. Дел од средствата ќе се наменат за кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина.

Член 3

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 4

Средствата од членот 2 на оваа програма, се распоредуваат за следните намени:

1. Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 23.000.000,00 денари;

2. Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 8.000.000,00 денари;

3. Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 10.000.000,00 денари;

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 10.000.000,00 денари;

5. Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 10.000.000,00 денари;

6. Кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина во износ од 15.000.000,00 денари;

7. Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2010 година во износ од 28.500.000,00 денари;

8. Трошоци за спроведување на Програмата во износ од 18.000.000,00 денари.

Член 5

Средствата од Програмата врз основа на поднесена и одобрена апликација можат да се користат од следниве субјекти:

(1) Општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да користат средства за намени од точките 1, 2, 3, и 4 од член 4 на оваа програма.

(2) Јавни претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје или градот Скопје можат да користат средства за намени од точките од 1, 3 и 4 од член 4 на оваа програма.

(3) Правни и физички лица можат да користат средства за намените од точка 3 и 4 од член 4 на оваа програма.

(4) Непрофитни и невладини организации (вклучувајќи универзитети и други научни институции) можат да користат средства за намените од точка 2, 3 и 4 од член 4 на оваа програма.

(5) Невладини организации формирани за заштита на животната средина можат да користат средства за намените од точка 2, 3, 4 и 5 од член 4 на оваа програма.

(6) Висината на финансиската поддршка преку Програмата е целосна или делумна за сите видови на проекти или активности и е усогласена со Законот за контрола на државна помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10).

Член 6

Со средствата од Програмата за инвестирање во животната средина можат да бидат финансирани сите видови на трошоци за реализација на програми, проекти и други активности од областа на животната средина, освен за:

1. Закуп на земјиште;
2. Закуп на постојни згради;
3. Трошоци направени пред 1 јануари 2011;
4. Трошоци направени за да се покријат платите на вработените кои работат кај корисникот на средствата;
5. Трошоци за подготовка на Формуларот за аплицирање за добивање средства од Програмата;
6. Општи и административни трошоци на апликантот;
7. Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции, и останати чисто финансиски трошоци;
8. Законските обврски, казни и пенали;
9. Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или пробното тестирање.

Член 7

Исплатата на средствата на корисникот ќе се врши согласно договор склучен меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и корисникот.

Член 8

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7927/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

119.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 37/1998 и 40/2003) и член 44 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2011 година е изготвена согласно Законот за ученичкиот и студентскиот стандард и Програмата за работа на единките корисници на средства - студентските домови.

Финансирањето на студентските домови се врши согласно член 56 став 1 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 37/98 и 40/03).

Сместување и исхрана на студенти во Република Македонија се остварува во девет студентски домови, како и во дел од сместувачките капацитети на ученичките домови. Во нив се сместени околу 5.250 студенти.

Сместувањето на студентите во студентските домови е организирано според Правилникот за начинот и постапката за прием на студенти во државните студентски домови („Службен весник на Република Македонија” бр. 93/07), Правилникот за работа на студентските домови и Програмите на студентските домови.

Цената, која ја плаќа Министерството за образование и наука месечно, за сместување и исхрана за еден студент изнесува 3.410 денари за 10 месеци во годината.

Во системот на стипендирање и кредитирање на студенти опфатени се:

- стипендии за студенти-стари корисници запишани на додипломски студии на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 3.630 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии по информатика на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, со месечна стипендија од 5.500 денари месечно за девет месеци во годината;

- студентски кредити за студенти-стари корисници запишани на додипломски студии на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, во месечен износ од 2.420 денари за девет месеци во годината;

- стипендии Тип “А” за студенти-нови корисници запишани на додипломски студии на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 4.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии Тип “Б” за студенти-нови корисници запишани на додипломски студии на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 3.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии Тип “В” за студенти-нови корисници запишани на додипломски студии на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 2.500 денари за девет месеци во годината;

- стипендии-школарина за студенти запишани на додипломски студии на најпознатите универзитети надвор од Република Македонија оствариле право на користење на стипендија за струки и дисциплини кои се во функција на развојот на стопанството на Република Македонија;

- стипендии за студенти (школување, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, сместување и исхрана во студентски дом, здравствено осигурување, повратен авионски билет и финансиски средства) за студенти од други држави, кои одлично го познаваат англискиот јазик и ќе студираат на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид, а потекнуваат од: Албанија, Ерменија, Гана, Грузија, Индија, Камерун, Катар, Кина, Мароко, Молдавија, Монголија, Русија, Танзанија, Украина, САД и Виетнам;

- стипендии за студенти согласно CEPUS програма, ЕМПУС програмата, меѓународна размена на студент-стипендисти кои се опфатени во процесот на стипендирање и сместување и тоа по 55 евра месечно во денарска противредност за стипендирање и превоз, додека за сместување и исхрана во студентски домови цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

- студенти-стипендисти со македонско потекло од земјите на балканскиот полуостров, и тоа по 3.300 денари за стипендија за девет месеци во годината, а за сместување и исхрана 6.820 денари месечно;

- согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ („Службен весник на Република Македонија” бр. 02/02 и 17/03) опфатени се и студенти - деца на бранителите, кои примаат стипендија по 3.630 денари за за девет месеци во годината, а за сместување и исхрана 6.820 денари месечно;

- согласно Законот за правата на Претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/04 и 109/06) опфатено е школувањето на Стефан Трајковски и Сара Трајковска, и

- стипендии по други основи.

Во Потпрограма ТК – Реконструкција на студентски домови се планира реконструкција на дел од студентските домови.

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2011 година вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма ТК – Реконструкција на студентски домови се следните:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	355.039.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	1.295.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	518.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, Партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	322.270.000
Потпрограма 60	482	Капитални расходи	Други градежни објекти	500.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства - Студентски кредити	30.456.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	46.070.000
		Скопје	СЦ “Скопје” – Обврски по договор за реконструкција на Студентски дом “Стив Наумов” втора машка зграда	10.100.000
		Скопје	СЦ “Скопје” – Реконструкција на студентски дом	34.820.000
		Охрид	ДСД “Никола Карев” – Санација на санитарни јазли	1.000.000
		Пробиштип	ДСД “Доне Божинов” – Реконструкција на инсталација за парно греење	150.000
СЕ ВКУПНО Програма 6 и Потпрограма ТК:				401.109.000

2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-8010/1-2010
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

120.

Врз основа на член 32 став 4 точка 9 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 05/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН
ЗА 2011 ГОДИНА**

Diabetes mellitus (ДМ или шеќерна болест) е метаболен синдром на нарушен метаболизам на јагленихидрати, липиди и протеини, кој примарно се карактеризира со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, нефропатија) и макроваскуларни компликации (коронарна, артериска, цереброваскуларна и периферна васкуларна болест), со зголемен морбидитет и морталитет, како и со намалување на квалитетот на животот.

Постојат 2 типа на Diabetes mellitus: тип 1 и тип 2.

- Diabetes mellitus тип 1 (околу 10% од сите видови на дијабетес) се карактеризира со апсолутен недостаток на инсулин, каде што е потребен егзоген инсулин за постигнување на еугликемија.

- Diabetes mellitus тип 2 е многу почест, кој опфаќа околу 90% од adulтните со Diabetes mellitus и се карактеризира со инсулински недостаток и/или инсулинска резистенција.

Се смета дека во светот има околу 177 милиони луѓе со дијабетес, а според Интернационалната дијабетолошка федерација овој број ќе достигне до 300 милиони во 2025 год. Се очекува зголемување за 35% на бројот на пациентите со Diabetes mellitus во развиените земји, додека тој број кај земјите во развој би изнесувал 48% во периодот од 1995 до 2025 год.

Најмалку 50% од сите луѓе со шеќерна болест на симптомите кои ги имаат не им придаваат значење и не бараат лекарска грижа, поради што се водат како недијагностицирани. Според некои студии преваленцијата на дијагностицирани пациенти со дијабетес е 6-7% кај луѓе на возраст 45-64 години, достигнувајќи 10-12% кај пациенти на возраст над 65 год.

Во Република Македонија Diabetes mellitus претставува едно од почестите заболувања и се јавува кај околу 5,6% од населението.

Според податоците од Клиниката за ендокринологија - Центарот за дијабетес, во Република Македонија инциденца на ова заболување е 225, така да бројот на заболени во 2010 година беше околу 110.000 заболени од шеќерна болест, од кои регистрирани се 80 000. Со последните податоци од месец октомври 2010 година бројот на инсулин зависни пациенти изнесува 34 071.

1. **Diabetes mellitus - тип 1** се карактеризира со апсолутен недостаток на инсулин и за постигнување на нормални вредности на шеќерот во крвта е потребен егзоген инсулин. Од овој вид во Република Македонија се заболени 1 515 лица. Овој вид на дијабетес е болест на младата популација (деца, адолесценти и возрасни), од кои на интензивирана инсулинска терапија се 1 200 пациенти, конвенционална терапија 300 и на инсулинска пумпа 27 пациенти, претежно деца. Инсулинот е дел од нивната секојдневна терапија, без која исходот е фатален.

2. **Diabetes mellitus - тип 2** опфаќа 90% од сите случаи од кои 90% се на инсулинска терапија, а останатите користат таблетарна терапија. Просечна дневна доза на инсулин е околу 40 IE (интернационални единици).

Одлуката за поставување на инсулин на пациентите кај кои веќе не е можно регулирањето на нивото на шеќер во крвта, а кои се со дијабетес тип 2 се регулира согласно постоечки протоколи за препишување на инсулин и прирачници со клинички упатства. Прирачниците нудат практични совети за дијагноза и нега на луѓе со дијабетес тип 2. Контролата на дијабетесот, освен терапија со инсулин вклучува значаен број на елементи од самогрижа и совети кои треба да се прилагодени соодветно на потребите и параметрите на луѓето со дијабетес, како и на лицата во нивниот најблизок круг/семејство. Луѓето со дијабетес тип 2 треба да имаат можност да носат одлуки за сопственото лекување и грижа базирани на информации од соработката со здравствените работници. Нивното лекување е континуирано, до крај на животот и и програмата за лечење е потребно да биде базирана на докази и соодветна за потребите на пациентите.

Најновите истражувања укажуваат дека со примена на соодветен третман се постигнува одложување, па дури и превенција на долгорочните компликации од дијабетесот, кои вклучуваат срцев и мозочен удар, бубрежна слабост, слепило, па дури и гангрена и ампутација на долните екстремитети. Сите овие нарушувања спаѓаат во групата на т.н. хронични дијабетични компликации, во чија генеза лежат васкуларни нарушувања.

Дијабетичната кетоацидоза и хипогликемиите кои спаѓаат во групата на акутните компликации на дијабетесот, можно е да се сведат на минимум со помош на едукација на пациентите како и со примена на превентивни мерки и современ терапевтски третман.

Оваа слика од повеќекратни васкуларни ризични фактори и широк дијапазон на компликации значат дека соодветното лекување и грижата за инсулинозависните пациенти се вовлекува во многу области од здравството. Како резултат на ова, грижата за дијабетесот е комплексна и одзема доста време. Начинот на живот се менува, сложениот начин на контрола и несаканите појави од терапијата го прават самомониторирањето и едукацијата на луѓето со дијабетес важен дел од контролата.

Добрата комуникација меѓу пациентот и здравствените работници е неопходна и суштинска во обезбедување на контрола на ова заболување.

1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во лекување на пациентите со Diabetes mellitus се користат неколку видови на инсулини, кои се пакувани како сет од 5 пенкала $\times$ 300 ИЕ=1500 ИЕ, и тоа: Insulatard HM Penfil, Insulatard Novolet, Mixtard Novolet, Novorapid flexpen, Aktrapid Novolet, Insuman Rapid Optiset, Novomix "30" flexpen, Levemir flexpen, Sanofi aventis Lantus.

Инсулиноот се аплицира субкутано, секој ден, во зависност од степенот на подносливоста на инсулиноот од страна на пациентот и од видот на инсулиноот од еднаш до неколку пати на ден.

За пациентите од Скопје, набавката на инсулин се спроведува од 2007 година преку ЈЗУ Универзитетската клиника за ендокринологија, која има воведено и електронска евиденција за пациентите, број на извршени прегледи, лабораториски иследувања, потребите на инсулин, потрошувачката на инсулин, подигнатиот инсулин од страна на пациентот и сл. Инсулиноот се издава на неколку места во градот и до сега во претходните години не се регистрирани недостатоци од инсулин.

Согласно гореспомнатите инциденца и преваленца на ова заболување, а и од евиденцијата на Универзитетската клиника за ендокринологија евидентно се beleжи постојан раст на инсулино-зависни пациенти - согласно инциденцата која е 225, околу 20-25% на годишно ниво.

Универзитетската клиника за ендокринологија, освен тоа што има извршено вмрежување на сите амбуланти и т.н. пунктови на кои се издава инсулин во Скопје, врши вмрежување на сите Центри за дијабет во Републиката, како и регистрација на сите пациенти во една база на податоци. Со ова ќе се овозможи дневно следење на новите пациенти, начинот на лечење, контрола на индикации и количини на препишан и издаден инсулин.

Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабет (вкупно 30), кои се во состав на Клиничките и Општите болници и Здравствените домови.

Во Република Македонија во мај 2010 година, регистрирани се 27 817 пациенти на инсулинска терапија, од кои 10 800 пациенти се во Скопје. Во месец октомври 2010 година регистрирани се 34 071 пациенти.

2. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Централизирана набавка на инсулин, воведување водич за лекување на пациентите со инсулин и вмрежување на сите центри за дијабетичари се трите сегменти кои ќе придонесат за воспоставување на добар систем за современо лекување на пациентите со шеќерна болест, практикување на медицина базирана на докази, унифицирање на третманот на инсулино-зависни пациенти, притоа водејќи се според најсовремените светски и европски протоколи.

Со ова се очекува снабденоста со инсулин и опфатеноста на пациентите со терапија да биде 100%, посебно што искуството на Министерството за здравство со вакцините е многу поволно - опфатеноста е 97% со вакцинирани деца. Министерството ќе врши контрола во ЈЗУ врз спроведувањето на оваа програма, така да резултатите се очекува да бидат уште подобри.

3. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за обезбедување на инсулин за 2011 година потребни се 450.000.000,00 ден, од кои : 3.533.000 за набавка на инсулински пумпи и 446.467.000 за набавка на инсулин.

Пресметките се направени врз основа на податоците добиени од ЈЗУ за количини што ги трошат установите месечно (дадени во пакувања - scatuli - 1 scatula = 5 ampuli), цената на чинење на 1 scatula и бројот на пациентите во тек на 2009 и 2010 година. За да се добие проектирана вредност на фискалните импликации се земени цените на чинење на инсулин од јавната набавка на Универзитетската клиника за ендокринологија.

Вид на инсулин	Генерика	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Количина Пакувања
Хумани инсулини и аналози со кратко дејство	Хуман инсулин со кратко дејство (кристален)	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	2.100
	Инсулински аналози со кратко дејство	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	16.338
	Инсулински аналог со кратко дејство	Флакон	100IE/1ml; 10ml	1.750
Хумани инсулини со средно продолжено дејство	Хуман инсулин со средно продолжено дејство	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	39.500
Хумани инсулини и аналози средно продолжено дејство комбинирани со кратко дејство	Хуман инсулин со средно продолжено дејство комбиниран со инсулин со кратко дејство (30/70)	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	32.500
	Комбиниран инсулин со инсулин аналог lispro (25/75)	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	3.160
	Комбиниран инсулин аналог aspart (30/70)	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	85.400
Хумани инсулини и аналози со долго дејство	Инсулински аналог со долго дејство glargine	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	14.808
	Инсулински аналог со долго дејство detemir	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќе кратна употреба	100IE/1ml; 5*3ml	31.250
Панкреатични хормони	Глукагон	Медицински инјекционен шприц прашок и вехикулум за раствор за инјектирање	1 mg/1ml	2.192
Инсулински игли за наполнето пенкало или пенкало за повеќекратна употреба	Игла за инсулинско пенкало	Инсулинска игла	6mm - 9mm	2.340.310

Со обезбедување на соодветен софтер (односно преземање/обезбедување на софтверот кој овозможува добар увид во фактичката состојба) ќе се води снабдувањето и контролата на потрошувачката на инсулините.

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не може да се предвиди апсолутно точен број на заболелите и количината и видот на инсулин потребни за лекување.

Програмата за обезбедување на инсулин за 2011 година ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2011 година во висина од 450.000.000,00 денари.

Набавените количини на инсулин ќе се дистрибуираат преку Министерството за здравство до здравствениите установи-извршители на програмата, врз основа на извештај за извршени услуги и доставени потреби од количини на месечно ниво.

Здравствениите установи кои се извршители на Програмата, доставуваат редовни извештаи за спроведените активности еднаш месечно.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8055/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

121.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

ВОВЕД

Проблемите во менталното здравје стануваат се поочигледни во светот. Тие претставуваат сериозен и сложен социо-медицински, но и општествен проблем, со бројни здравствени, социјални и економски последици по поединецот, семејството и општеството во целост.

Овие заболувања имаат економско влијание на општеството и големо влијание на квалитетот на животот како на поединците, така и на нивните семејства, а стануваат се поочигледни како во светот така и кај нас.

Светската здравствена организација проценува дека 400 милиони луѓе во светот постојано страдаат од ментални и невролошки растројства. Бројот на лица на којшто периодично им е потребна психијатриска помош или некој друг вид на психијатриско/психолошко советување секако е многу повисок и во основа не може точно да се процени. Менталните и бихејвиоралните заболувања засегаат повеќе од 25% од вкупната популација во одреден период од нивниот живот.

Околу 20% од вкупниот број на пациентите во примарната здравствена заштита имале едно или повеќе ментални заболувања. До 2020 година се очекува процентот на менталните заболувања да се зголеми до 50 %.

Ефикасното решавање на овие проблеми не е можно само со имплементација на здравствените мерки, туку е потребен сеопфатен, интегративен пристап со учество на програмски организирани активности на различни субјекти во општеството, во чија надлежност се ресорни институции и установи, со особен акцент на социјалниот сектор.

Заради тоа, Владата на Република Македонија донесе Национална стратегија за унапредување на менталното здравје во Република Македонија за 2005-2012 година во која третманот на менталното здравје мултидисциплинарно и мултипрофесионално, со ресоцијализација и деинституционализација на корисниците, а пред се со намалување на стигмата која е присутна на овие простори.

ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА, МЕДИЦИНСКИ И СОЦИЈАЛЕН АСПЕКТ И СЕГАШНА СОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Душевните растројства опфаќаат широк круг на заболувања, вклучувајќи ги органските, симптоматските, невротските, растројствата во расположението (афективни растројства), шизофрениите, шизотипните и налудничавите растројства, душевната заостанатост и другите душевни растројства.

Светските искуства покажуваат дека кај повеќе од една половина од вкупно дијагностицираните лица, овие растројства добиваат хроничен тек, т.е. периодите на подобрување се заменуваат со периоди на влошување и повторна појава на знаците на растројството. Поради природата на болеста, но далеку повеќе како резултат на општествениот став и предрасуди, во кои доминира неприфатеност, маргинализација и отфрлање, голем број лица со душевни растројства остануваат долготрајно, па дури и доживотно хоспитализирани, при што се создава таканаречен хоспитализам.

Поради наведените состојби, во изминатиот период, третманот на овој сериозен социо-медицински проблем беше скоро целосно препуштен на медицинските, т.е. психијатриските институции и се одвиваше на товар на здравството и здравственото осигурување, давајќи скромни резултати. Имено, долготрајниот болнички третман во психијатриските установи, во изминатиот период, од една страна беше поврзан со значителни финансиски средства кои претежно беа на товар на здравственото осигурување, а од друга страна придонесуваше долготрајно болнички третираните лица да бидат дополнително стигматизирани, маргинализирани и социјално исклучени. Ваквата хоспитализација предизвикуваше и дополнително влошување на здравствената состојба.

Ваквиот пристап се покажа како недоволно ефикасен, економски неоправдан и не успеа да обезбеди похуман пристап и третман на лицата со душевни растројства во нивната социјална средина.

Заради тоа, а посебно ценејќи го фактот дека и во Република Македонија се неопходни реформи во областа на менталното здравје, во донесената Национална стратегија за унапредување на менталното здравје во Република Македонија за 2005-2012 година се зацртани основните определби и цели на здравството во однос на менталното здравје:

1. Промоција, превенција, одржување и унапредување на менталното здравје на населението во Република Македонија.

2. Задоволување на потребите на населението, земајќи ја предвид неговата разновидност, а притоа обезбедувајќи рамноправен пристап до здравствена заштита и почитување на човековите права.

3. Воспоставување на систем за ментално здравје во заедницата

4. Обезбедување на соодветен начин на финансирање на системот за менталното здравје во заедницата.

Следејќи ги и препораките на СЗО, во Република Македонија се премина кон зајакнување на достапноста на овие услуги преку развивање на различни форми на вонболнички третман во локалната заедница, содржани во т.н. Центри за ментално здравје во заедницата, со целосен сеопфатен дневноболнички третман на пациентите. За целосно, адекватно, навремено, ефикасно и економично решавање на овие проблеми неопходно е вклучување на целата општествена заедница, пред се преку соодветните институции и установи во рамките на ресорните министерства, а во тесна соработка и координација со сите останати заинтересирани субјекти.

Во моментот во Република Македонија, лицата со душевни растројства во најголем број се третирани во Универзитетската клиника за психијатрија и трите специјални психијатриски болници во Скопје, Демир Хисар и Негорци, според регионалниот пристап. Вкупниот број на болнички постели во трите психијатриски болници е 1.125 од кои во 2/3 од вкупниот капацитет на постели се сместени хроничните болни, а во 1/3 од постелите акутните болни. Покрај тоа, 530 лица со душевни растројства се лекуваат во 8-те Центри за ментално здравје кои се прикрупени на Психијатриските болници и на Здравствените установи во Републиката.

Во Универзитетската клиника за психијатрија и во трите специјални психијатриски болници во Република Македонија - Психијатриска болница Скопје, Психијатриска болница Демир Хисар и Психијатриска болница Негорци болнички се лекуваат повеќе од 2000 лица со душевни растројства, од кои:

- 750 пациенти се долготрајно хоспитализирани – повеќе од 180 дена,
- 800 пациенти се со просечна хоспитализација од 182 дена,
- 300 пациенти се со краткотрајно лекување од 60 дена,
- 600 се лекуваат во центри за ментално здравје (дневни болници).

Од болнички лекуваните пациенти:

- 115 лица се со судска одлука за изречена мерка за должително лекување и чување во психијатриска болница,
- 730 се хронични душевни болни за долготрајна нега и чување, за кои дел од трошоците се на ФЗОМ.

Лекуваните пациенти/корисници во дневните болници (Центрите за ментално здравје) во најголем дел се лица со хроничен тек на душевното растројство и се на долготраен третман. Целта на програмата е зголемување на бројот на пациенти кои се лекуваат во Центрите за ментално здравје односно деинституционализација на душевно болните.

Во психијатриските болници се лекуваат и 100 лица со изречена судска мерка. За овие пациенти болниците не се во можност да обезбедат средства и согласно Законот за извршување на санкции, трошоците за здравствената заштита на овие лица ги покрива Министерството за здравство преку соодветна програма.

Важно е да се напомене дека голем дел од пациентите (околу 730 пациенти) се хоспитализирани повеќе од една година во болниците. Поради тоа, во иднина, обврската за плаќање на трошоците за долгите хоспитализации потребно е да ја превземат ресорните Министерства. Имено, за третман на осудените лица со душевни растројства, финансиски обврски треба да превземе Министерството за правда, преку редовно планирање, издвојување и уплатување на соодветни финансиски средства, а Министерството за труд и социјална политика потребно е да ја превземе обврската за финансирање на долготрајната болничка нега и чување на лицата со хронични душевни растројства.

Лекувањето на овие лица би било и понатаму обврска на Министерството за здравство.

Долгогодишниот престој во психијатриските болници се должи пред се на неподготвеноста на семејствата и социјалната средина за нивно прифаќање во домашни услови, подржани од високиот степен на општествена стигматизација и маргинализација на овие лица во заедницата, како и на развиениот хоспитализам кај лицата со душевни растројства кои се долготрајно болнички лекувани (несигурност и страв од напуштање на болницата). Сето ова е надополнето и со отсуство на соодветни служби за прифаќање и третман на овие лица во местото на живеење. Напуштени и ретко посетувани од своите семејства, тие се адаптираат на болнички услови во кои грижата за нивното здравје, нега и престој е целосно препуштена на медицинскиот персонал во здравствените институции.

Иако дел од овие лица оствариле право на лична пензија или социјална помош, истата самите минимално ја користат, поради фактот дека средствата најчесто ги користат членови на нивните семејства, кои малку се грижат за нив. Од наведеното видлива е комплексноста на проблемот, според кое може да се заклучи дека долготрајниот болнички престој е во голема мерка условен од социјалниот момент, а не од потребата за исклучиво медицински третман.

Освен тоа, во овие болници и во психијатриските одделенија во Републиката се сместени 1000 лица со душевни растројства кои се во акутна фаза на болеста (до 180 дена престој).

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Цели на оваа програма се:

- обезбедување на здравствена заштита и згрижување на оваа маргинализирана група на пациенти;
- овозможување на похуман пристап и почитување на човековите права на лицата со душевни растројства;
- почитување на принципите на достапност, економичност и ефикасност на психијатриските служби, во рамки на реформи во менталното здравје;
- развивање на различни форми на вонинституционално и вонболничко лекување.

Подобрување на условите за лекување во психијатриските установи во Република Македонија.

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Активностите во оваа програма претставуваат лекување на пациентите кои се наведени погоре во текстот.

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број на заболениите, така да е можно трансфер на средствата од една во друга позиција.

Извршители на Програмата се Универзитетската клиника за психијатрија, Психијатриските болници и останатите здравствени установи кои имаат психијатриски одделенија или Центар за ментално здравје, во својот состав.

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на ф-те здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата.

Здравствените установи кои се извршители на Програмата, најдоцна до 15.01.2012 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализираните мерки и активности во 2011 година, предвидени со Програмата, согласно табелата.

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Финансиските трошоци за обезбедување на болничка здравствена заштита на душевно болните лица опфаќаат:

- болнички ден (сместување и исхрана во стандардни болнички услови) за стационарни пациенти.
- лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки.
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,
- потрошен материјал за ординирање на терапијата
- психосоцијален третман на пациентите како и
- помош и нега на пациентите

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2011 година потребни се следните средства:

	Број на пациенти	Месечен трошок за лекување и грижа по пациент	Износ
1. Хронично душевни болни за долготрајна нега и чување-болничко лекување	750	3.600,00	32.400.000,00
2. Хронично душевни болни со долготрајан престој во дневни болници (повеќе од 30 дена)	600	3.200,00	21.600.000,00
3. Судски случаи (лица со изречена мерка задолжително чување и лекување)	115	3.600,00	4.968.000,00
4. Превзементи обврски од 2010 година			9.032.000,00
ВКУПНО:		68.000.000,00	68.000.000,00

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2011 година во висина од 68.000.000,00 денари.

Со оваа Програма нема предвидено посебна позиција за партиципација затоа што согласно член 34 став 1 алинеја 3 од Законот за здравствено осигурување, душевно болните лица се ослободени од партиципација.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8056/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

122.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

Употребата и злоупотребата на различни психоактивни супстанции, легални и нелегални дроги, негативно се рефлектира на севкупното живеење и функционирање - на индивидуален, професионален, семеен и социјален план, предизвикувајќи големи страдања и загуби. Употребата и злоупотребата на психоактивните супстанции често води до развивање на зависност, која по правило има хроничен, рецидивантен и прогресивен тек.

Во Република Македонија во изминатите години се бележи постојан и прогресивен пораст на употреба и злоупотреба на различни психоактивни супстанции, легални и нелегални дроги, поради што во последните години голем број на лица и нивни семејства побарале помош и третман.

Од здравствен, социјален и општествен аспект, хероинот е најсериозната нелегална дрога која се злоупотребува, пред се поради интравенозната злоупотреба во 95-96% од случаите и која е високо ризична за ширењето на бројни преносливи инфекции, како по крвен и така и по сексуален пат, пред се оние предизвикани од вирусите на ХИВ и Хепатитис Б и Ц, како и за ризикот од нагла смрт поради предозирање.

Особено загрижувачко е постојаното намалување на просечната возраст на злоупотреба на недозволените дроги и возраста на започнување. Најновите студии и податоци укажуваат на порастот на употреба на дроги, особено на опијати/опиоиди меѓу младите на средношколска возраст во Македонија. Надлежните институции потврдуваат дека се зголемува бројот на малолетни лица кај кои е утврдена дијагноза зависност од опијати, а со тоа расте и бројот на малолетни лица лекувани заради предозирање од опијати/опиоиди.

Точниот број на лица што употребуваат, злоупотребуваат или се зависни од разни видови психоактивни супстанции останува непознат. Според достапните извори на податоци се претпоставува дека во Република Македонија вкупниот број на лица што употребуваат

дроги е 20.000-30.000 лица, а во рамките на која се и 6.000-8.000 зависници од хероин со сериозни здравствени и социјални проблеми. Во наведениот број не се вклучени младите што пушат цигари и консумираат алкохол, или алкохол во комбинација со лекови за смирување, а чија бројка апсолутно би ги надминала наведените показатели.

Освен тоа, во последниве години, во светот и кај нас се бележи пораст на користење и на синтетски дроги од типот на екстази, ЛСД и др., но се зголемува и бројот на лица што злоупотребуваат кокаин и крек, дрога со чие навлегување во заедницата се смета дека се нарушува социјалниот мир и безбедност.

Од легалните психоактивни супстанции во Република Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат проблеми поврзани со консумирање алкохолни пијалаци. Во последните десетина години постои тенденција за зголемување на бројот на млади лица (и под 16 годишна возраст), како и на возрасни лица во нивниот најпродуктивен период од животот, кои злоупотребуват алкохол со можност за развивање на зависност. Посебно загрижува фактот дека се почесто се евидентираат бремени жени кои со злоупотребата на алкохол негативно влијаат врз растот и развојот на плодот. Истовремено забележан е пораст на бројот на здравствени, семејни и социјални проблеми, но и пораст на девијантното однесување кај младите, на криминалитетот и сообраќајните деликти поврзани со употребата и злоупотребата на алкохол.

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е со доминантна психијатријска ориентација и се одвива пред се во болнички услови, во трите големи психијатриски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и Негорци), а се врши болнички и дневноболнички на повеќе од 400 лица. Лицата зависни од алкохол помалку се лекуваат на одделенијата за невропсихијатрија во болниците во Републиката.

Со цел да им се обезбеди соодветна здравствена заштита на лицата зависни од дроги, чиј број драматично расте, во текот на изминатите години отворени се повеќе нови служби за превенција и третман од злоупотреба на дрога, вклучувајќи и лекување со помош на метадонска супституциона терапија. Секоја од овие служби е под надлежност на локалната болница и тоа во Тетово, Куманово, Струмица, Штип, Гевгелија, Охрид, Битола и Кавадарци. Овој развој ја постави основата за зголемување на покриеноста и пристапноста на терапевтските служби и јакнењето на институционалните капацитети. Со супституциона метадонска терапија се опфатени и лица од КПУ Идризово - Скопје.

Лицата зависни од дроги се хоспитално третирани во Психијатриската болница Скопје – Скопје, додека дневно-болнички третман се спроведува во Центарот за превенција и лекување на злоупотреба на дроги и други психоактивни супстанции во Кисела Вода - Скопје (кој претставува одделение на Психијатриска болница Скопје) и Службата сместена во кругот на поранешниот Клинички центар Скопје, а во надлежност на Центарот за превенција и лекување на злоупотреба на дроги и други психоактивни супстанции во Кисела Вода – Скопје.

Во текот на 2010 година во овие установи со метадонска супституциона терапија се третирани над 1150 пациенти.

Во 2010 година за првпат Универзитетската Клиника за токсикологија – Скопје, започна со третман на зависници од опиоиди со препаратот со генеричко име Бупренорфин, финансиран од Програмата на Министерството за здравство за вкупно 100 лица. Пристапот кај овие пациенти е мултидисциплинарен. Во почетокот третманот се одвива во болнички услови при што се прифаќаат на одделот за интензивна нега и одделот за детоксикација на седум до десет дневен третман. Пациентите се вклучуваат во овој третман по строги инклузии и ексклузии критериуми, по предходно детално клиничко иследување на пациентите и подпиша на согласност за доброволен пристап и барање за детоксикација со препаратот Бупренорфин.

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

Во организирањето на терапевтските програми за лицата зависни од дроги, секогаш мора да се земе во предвид дека зависноста од дрога е комплексен социјален и (ментално) здравствен проблем со хроничен, рецидивантен и прогресивен тек.

Лекувањето на лицата зависни од дроги е долготраен процес во фази, кој дава оптимални резултати кога е био-психо-социјално ориентиран, направен според индивидуалните потреби и можности на лекуваните лица и спроведен од страна на мултипрофесионални тимови.

Со цел да се има соодветен одговор на потребите на целната група потребно е планирање и понатамошно проширување на мрежата на служби како и воведување на нови модели за лекување на лицата зависници од дрога, така што ќе се работи во согласност со начелата на медицината која се заснова врз докази со истовремено вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона терапија.

Начело на достапност и економичност - Зголемено покривање и достапност на ефективни, економични и различно профилирани служби и програми насочени кон одговорот на проблемите со користење на дрога, овозможени преку процесот на дисеминација, согласно актуелните потреби, со едновременно вмрежување во еден национален систем и координација на активностите на хоризонтално и вертикално ниво.

Искуството стекнато до сега ни кажува дека е потребна постојана едукација која треба да ја водат професионалци од релевантни институции и организации во земјата во врска со феноменот на дрога, како и јакнењето на партнерските односи меѓу јавниот и општествениот сектор.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основна цел на програмата е вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употребата на илегални дроги, смртноста од предозирање, честотата на инјектирање, употребата на нестерилен прибор за инјектирање, ширење на инфекции со ХИВ/-Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните активности. Ефикасноста на супституционалната терапија на одржување со метадон се состои и во подобрување на квалитетот на животот, здравјето, можноста за вработување, социјалното функционирање и физичкото (телесното) функционирање.

Метадонските програми за одржување се економски оправдани и докажано ефикасни за поединецот-пациентот и за јавното здравје. Метадонските програми ги привлекуваат пациентите и пред сè ги чуваат во контакт со службите кои даваат и други услуги, како советување, социјални услуги и др.

Овие служби се засновани на принципите на мултидисциплинарност, со што овој проблем се третира не само како медицински туку и како општествен и проблем на заедницата.

Во рамките на овие служби функционираат тимови кои се состојат од медицински лица и тоа еден специјалист по психијатрија, еден општ лекар и две медицински сестри, како и социјален работник и психолог кои обезбедуваат соодветна психосоцијална поддршка, која е неопходна за одржување на стабилна состојба кај корисниците и го зајакнува мотивот за нивна натамошна вклученост во третманот.

Цел на програмата е на лицата што употребуваат дроги или се зависни од нив да им се пружи помош и поддршка преку широко достапни, ефикасни, флексибилни и индивидуално прилагодени интервенции што ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат социјално созревање и функционирање, без нивно натамошно стигматизирање и маргинализирање.

Воведување на бупренорфин во терапија на зависност од опојни дроги во рамките на медицинската, социјалната и психолошката терапија, со што постои можност за избор при терапијата. Бупренорфинот во однос на метадонот ги има следните предности: поприфатлив е за лицата кои употребуваат хероин, има долготрајно дејство, создава слаба физичка зависност, апстиненцијалната состојба по прекинување на бупренорфин е послаба, помалку е токсичен од метадонот и ги блокира дејствата на другите наркотици.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)

Напредок во однос на намалување на листи на чекање преку отворање на нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и терапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овозможи:

- постигнување апстиненција;
- намалување на зачестеноста и острината на рецидивите;
- намалување на морбидитетот и на морталитетот предизвикани со злоупотреба на незаконската опиоидна дрога или како последица од тоа, особено ризикот од ХИВ, хепатитис Б и Ц и други по крвен пат преносливи болести од инјектирање со нестерилна опрема;
- подобрување на физичкото и психолошкото здравје;
- намалување на криминалното однесување за обезбедување на финансиски средства за злоупотреба на дрога;
- овозможување и поддршка за реинтеграција на работното место и во системот на образованието;
- унапредување на социјалното функционирање.

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски случаи претставува комбинација на: фармакотерапија (биолошка терапија – лекови, лекови за смирување на болки, за подобрување на апетитот, регулирање на расположението, сонот и др, лекови со слично дејство на дрогата), психотерапија која се спроведува во зависност од проценката на потребите на зависникот и семејството и социотерапија која претставува учење на социјални вештини за возобновување или подобрување на социјалното функционирање.

Согласно, доктринарните ставови и медицината заснована на докази, финансиските трошоци за обезбедување на дневно-болничка и болничка здравствена заштита на лицата со болести на зависности опфаќаат:

- болнички ден за стационарни пациенти (сместување и исхрана во стандардни болнички услови),
- лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки,
- скрининг тестови на дрога,
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,
- потрошен материјал за ординирање на терапијата,
- психосоцијален третман на пациентите.

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2011 Година предвидени се средства за:

- обезбедување на метадон за 1250 лица и бупренорфин за 100 лица со болести на зависности,
- лекување во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски случаи,
- партиципација.

1.	Метадон / buprenorphin	Количини
1.1.	Набавка на метадон за 1250 лица со болести на зависности	33 269 000 мг.
1.2.	Набавка на бупренорфин за 100 лица со болести на зависности	432 000 мг.
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 35.000.000,00 денари		

Пресметките за потребните количини на метадон и бупренорфин се направени врз основа на податоците за бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија и терапија со бупренорфин во 2010 година. За да се добие проектирана вредност на фискалните импликации земени се цените на чинење на метадон и бупренорфин во 2010 година.

2.	Дневни болници/Болничко лекување
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи
2.4.	Партиципација
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 27.590.755,00 денари	

3.	РЕКАПИТУЛАР	Потребни средства во денари
3.1.	Набавка на метадон за 1250 лица и на бупренорфин за 100 лица со болести на зависности	35.000.000,00
3.2.	Лекување во дневни болници, болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и партиципација	27.590.755,00
3.3.	Неизмирени обврски за 2010 година	7.409.245,00
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 70.000.000,00 денари		

Доколку во 2011 година се отворат нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги во Република Македонија (Велес, Прилеп или други градови), лицата кои ќе бидат опфатени со метадонска супституциона терапија во истите, ќе бидат дел од Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности за 2011 година и согласно порастот на бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија, ќе се изврши Измена и дополнување на истата Програма.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Годишната програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности ќе се реализира во обем и содржина согласно одобрените средства од Буџетот на Република Македонија наменети за оваа Програма, во вистина од 70.000.000,00 денари, од кои 35.000.000,00 денари за набавка на метадон и бупренорфин од страна на Министерството за здравство, 27.590.755,00 денари за договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните здравствени установи за извршени услуги и 7.409.245,00 денари за неизмирени обврски за 2010 година.

Со оглед на тоа дека, здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не може да се предвиди апсолутно точен број на заболелите, така да е можно пренамена на средствата од една во друга позиција и Измени и дополнувања на истата Програмата.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на Програмата се Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје, Психијатриските болници Скопје, Демир Хисар и Негорци и Службите за превенција и третман од злоупотреба на дроги кои функционираат во рамките на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, Штип, Гевгелија, Охрид, Битола и Кавадарци и КПУ Идризово - Скопје.

Доколку во 2011 година се отворат нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги во Република Македонија (Велес, Прилеп или други градови), истите ќе се финансираат со Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности за 2011 година.

НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кое е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата и тоа:

- болнички ден за стационарни пациенти (сместување и исхрана во стандардни болнички услови),
- лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки,
- скрининг тестови на дрога,
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,
- потрошен материјал за ординирање на терапијата како и
- психосоцијален третман на пациентите.

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе се дистрибуираат до овластените здравствени установи-извршители на програмата, врз основа на извештај за извршени услуги и доставени потреби од количини на неделно/месечно ниво.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на Програмата, имаат обврска најдоцна до 10 во месецот да достават фактура и месечен извештај за реализирани активности, а најдоцна до 30.01.2012 и годишен извештај за реализирани активности за 2011 година до Министерството за здравство.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Министерството за здравство ќе врши редовни контроли на три месеци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности согласно програмата и контрола на динамиката на потрошувачката на супституциона терапија – метадон и бупренорфин и увид во медицинската документација.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8058/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

123.

Врз основа на член 32, став 1, точка 10 и став 4, точка 9 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

Со член 32 од Законот за здравствена заштита, на сите граѓани на Република Македонија им се обезбедува остварување на загарантираните права, потреби и интереси на општеството преку Програми што ги донесува Владата на Република Македонија.

Осигурените лица, правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување, а согласно Законот за здравствено осигурување.

Со средствата од оваа Програма се обезбедува здравствена заштита за лицата кои се опфтени со Спогодбата меѓу Македонската влада и Албанската влада за соработка во областа на здравството и медицинските науки, како и терцијарна превенција кај лицата со хемофилија

1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА

Основен критериум за започнување на лекувањето со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфициенција во терминален стадиум, односно потполно отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин на надоместување на функцијата на бубрезите претставува дијализата, процес со кој се врши намалување на деградационите продукти (депурација и елиминација на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување живот на пациентот.

Согласно доктринарните ставови на медицинската наука, за успешно лекување на болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за вршење на секојдневните активности, оптимално секој пациент треба да биде три пати неделно третиран со дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден пациент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден дијализер (се користи еднократно), потрошен материјал, лекови за процесот на дијализа и материјални трошоци. Исто така потребни се и редовни лабораториски анализи и дијагностички испитувања, кои се пропишани со Нормите и стандардите за водење на дијализата.

Во Република Македонија пациентите се дијализираат во Јавните здравствени установи Клиника за нефрологија, Завод за нефрологија - Струга и во Центрите за дијализа во Скопје (Железара и Воена Болница), Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Тетово и Штип.

Согласно горенаведената Спогодба, во ЈЗУ Завод за нефрологија Струга се дијализираат 20 странски државјани кои се на хроничната дијализна програма.

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна дијализа и обавезни трошоци) се 4.850,00 денари.

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент потребни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за еден пациент на годишно ниво е 756.600,00 денари.

За овие активности потребни се вкупно 15.132.000,00 денари, односно 20 лица x 56.600,00 ден. (или 20 x 4.850,00 ден. X 156 дијализи годишно).

2. ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни количини. Заради неспособноста на организмот за создавање на овие фактори, при микро и макротрауми, се предизвикуваат крварења што не можат спонтано да сопрат и потребна е употреба на концентрати на

коагулациски фактори VIII или IX. Доколку овие лица адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив може да настанат сериозни компликации. Според досега направените клинички студии, се препорачува започнување на третманот на секое акутно крварење во првите два часа, што се овозможува со домашната терапија.

Според податоците на Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија, регистрирани се 211 лица со хемофилија А и 104 лица со хемофилија Б (вкупно 315 лица). Лекувањето на лицата со хемофилија се врши во Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија, Клиниката за детски болести, Клиниката за хематологија, хируршките клиници, здравствени установи во други градови во Републиката каде живеат лицата со хемофилија.

Светската федерација за хемофилија препорачува лекување со концентрат на фактор VIII или IX. Ран третман на крварењата (во првите два часа) ја намалува потрошувачката на концентратите на коагулациските фактори, како и потребата на од болничко лекување.

Во Република Македонија во моментот има регистрирано 318 лица со хемофилија. Истите се лекуваат во Институтот за трансфузиона медицина, како и во сите Достапности на концентратите на коагулациските фактори на лицата со хемофилија им овозможува квалитетен живот.

- За 211 пациенти со хемофилија А во 2011 година потребни се 6.000.000 IE плазма деривирани концентрат на фактор VIII и 500.000 IE рекомбинантен концентрат на фактор VIII

- За 104 пациенти со хемофилија Б во 2011 година потребно е 2.000.000 IE фактор IX.

- За 3 пациенти со хемофилија и присутни инхибитори, како и за животнагрозувачки крварења при кои се исцрпени сите терапевтски можности потребни се 1000 вијали рекомбинантен фактор VIIA.

Покрај активностите за лекување на лицата со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен пристап. Целта е подобрување на состојбата на овие лица преку рано препознавање и навремено лекување, нивна едукација и едукација на нивните семејства и други активности. Затоа Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува досегашните активности со цел да прерасне во Центар за сеопфатна грижа.

Превенција на компликации кај лицата со хемофилија во Македонија се спроведува со редовни (6-12 месечни) контролни прегледи, како и со континуирана едукација на медицинскиот персонал, лицата со хемофилија и членовите на нивните семејства.

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се:

- контрола на присуство на вирусни маркери - a-HIV, a-HCV и HbsAg;

- определување на нивото на коагулациските фактори;
- определување на присуство на инхибитори
- хепатални иследувања.

Од посебно значење е рутинската молекуларна дијагноза на хемофилија и von Willebrand – ова болест. Постои позната асоцираност на определени мутации со формата на хемофилија, како и можноста да се предвиди појавата на инхибитори. Кај сите кондукторки се препорачува пренатална дијагноза. Потребно е да се опфатат сите регистрирани 211 лица со Haemophilia A, 104 лица со Haemophilia B и 50 лица со von Willebrand – ова болест, како и сите новодијагностицирани случаи.

Продолжување со циклусот на континуирана едукација на сите здравствени работници и соработници кои се вклучени во третманот на лицата со хемофилија:

1. Работилници за лабораториска дијагноза на хемофилијата

Едукацијата е наменета за биолози и лаборанти кои ги изведуваат дијагностичките лабораториски тестови за хемофилија и von Willebrand-ова болест, вработени во Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија и во сите трансфузиолошки служби служби низ Република Македонија.

Обуката ќе биде спроведена од биолог кој има учествувано на Лабораториска работилница за дијагностички тестови за хемофилија и von Willebrand – ова болест во Лондон, Англија, организирана од Светската федерација за хемофилија.

2. Работилници за медицински сестри кои се вклучени во третманот на лицата со хемофилија и von Willebrand –ова болест во Република Македонија.

Едукацијата е наменета за медицински сестри вработени во сите здравствени установи каде се третираат лицата со хемофилија и von Willebrand – ова болест во Република Македонија.

Обуките ќе бидат спроведени од медицинска сестра која има учествувано на регионална работилница за медицински сестри кои се вработени во центри за хемофилија во Белград, Србија, организирана од Светската федерација за хемофилија.

3. Работилница за дентална нега кај лицата со хемофилија и von Willebrand –ова болест.

Едукацијата е наменета за орални хирурзи од сите градови во Република Македонија каде живеат лица со хемофилија и von Willebrand –ова болест. Обуките ќе бидат спроведени од орален хирург, кој има учествувано на Регионалната работилница за дентална нега хемофилија во Белград, Србија, организирана од Светската федерација за хемофилија.

За овие активности потребни се вкупно 2.300.000,00 денари.

Рекапитулар	денари
Потребни средства за дијализа за 20 лица-странски државјани кои се опфетени со Спогодбата 20 лица x 756.600,00 ден. (или 20 x 4.850,00 ден. x156 дијализи годишно)	15.132.000,00
Потребни средства за секундарна и терцијарна превенција на хемофилијата	2.300.000,00
Неизмирени обврски за 2010 година	12.568.000,00
Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката	30.000.000,00
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА	

Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2011 година ќе се реализира во обем и содржина согласно одобрените средства од Буџетот на Република Македонија наменети за оваа Програма, во висина од 30.000.000,00 денари, од кои 12.568.000,00 денари за дел од неизмирените обврски за 2010 година.

Со оглед на тоа дека, здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не може да се предвиди апсолутно точен број на заболени, така да е можно пренамена на средствата од една во друга позиција и Измени и дополнувања на истата Програмата.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на Програмата се ЈЗУ Завод за нефрологија Струга и Институтот за трансфузиона медицина, а неизмирените обврски се распределуваат во Јавните здравствени установи и се трошоци направени за лечење на пациентите, а преставуваат ослободување на пациентите од партиципација за дијализа, малигни болести, инсулин, хемофилија, хормон за раст и трансплантација, согласно Програмата за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2010 година.

НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка, за секој пациент поединечно соодветно на цената на услугата која е предвидена во Програмата.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на Програмата, имаат обврска најдоцна до 10 во месецот да достават фактура и месечен извештај за реализирани активности, а најдоцна до 31.01.2012 и годишен извештај за реализирани активности за 2011 година до Министерството за здравство.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Министерството за здравство ќе врши редовни контроли на најмалку на секои три месеци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности согласно Програмата.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8066
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

124.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА
НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2011 ГОДИНА**

I. Појдовна основа

Владата на Република Македонија со оваа програма врши субвенционирање на потрошувачката на енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства/нафта за домаќинство и централно греење) во 2011 година.

Со оваа програма се обезбедува континуитет во субвенционирањето на потрошувачката на енергија, кое Владата на Република Македонија го вршеше врз основа на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2010).

II. Корисници

Корисници на оваа програма се домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и семејства корисници на правото на постојана парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Домаќинства на кои поради работно ангажирање за извршување на јавни работи времено им мирува правото на социјална парична помош, не се сметаат за корисници на оваа програма.

Корисникот го остварува надоместок по основа на субвенција на дел од потрошената енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинство и централно греење), доколку:

- остварува право на социјална парична помош или постојана парична помош, согласно со Законот за социјалната заштита и
- извршил плаќање за потрошената енергија, искористена и платена во период од 1.09.2010 година до 31.12.2011 година.

III. Мерки

Надоместокот за субвенција за потрошена енергија ќе се исплаќа на месечна основа.

Висината на месечниот надоместок за субвенција изнесува 600 денари.

Модалитети на субвенции

Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за остварување на надоместокот за субвенционирање на трошокот.

За остварување на субвенционирање на потрошена енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинство и централно греење), ќе се земаат во предвид сметките од септември 2010 до декември 2011 година.

Надоместокот за субвенција корисникот го остварува во месечен износ од 600 денари. Доколку износот на сметката е помал од 600 денари, се исплаќа надоместокот за субвенција за потрошена енергија до износот на сметката.

- Надоместокот за потрошена електрична енергија ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за потрошена електрична енергија, која соодветствува со адресата на која живее корисникот. Во случај кога на иста адреса со едно електрично броило живеат повеќе корисници, надоместок за субвенција поединечно ќе го оствари секој корисник.

- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за централно греење која соодветствува со адресата на која живее корисникот. Во случај кога на иста адреса живеат повеќе корисници, надоместок за субвенција поединечно ќе го оствари секој корисник.

- Надоместокот за останатите енергенси, за кои не се плаќа месечна сметка, ќе се исплаќа по приложена платена сметка, на име на носителот на правото или член на неговото семејство/домаќинство. Надоместокот за субвенција се остварува во месечен износ од 600 денари до износот на приложената сметка, во кој период се исклучува од надоместок за субвенција за друг енергенс.

Во периодот на важење на оваа програма, корисникот може да поднесе барање за надоместокот за субвенција за различни енергенси, со тоа што во еден месец правото на субвенционирање на трошоците се остварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 600 денари.

IV. Носители

Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа.

Корисниците може да поднесат барање за остварување на надоместокот за субвенција за потрошена енергија од 1 јануар 2011 година до 31 декември 2011 година.

Барањето се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, според местото на живеење на корисникот.

Кон барањето се поднесува следнава документација:

- платена сметка за електрична енергија или централно греење, или

- платена сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси, која гласи на име на носителот на правото или член на неговото семејство/домаќинство. За екстра лесното масло за домаќинството, платената сметка и сметкопотврдата ќе се земаат во предвид за период согласно со прописите за продажба на овој вид енергенс.

Субвенционирањето на потрошувачката на енергија престанува во следниве случаи:

- со престанување на користење на социјална парична помош или постојана парична помош и

- доколку субвенцијата е остварена врз основа на неистинити или нецелосни податоци, односно со злоупотреба на истата.

Корисникот треба да известува за секоја промена која се однесува на:

- промена на носителот за исплата и

- промена на домашната адреса.

Исплатата може да се врши во еден месец, кумулативно и за повеќе платени сметки во периодот на важење на оваа програма.

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаглен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за домаќинство се врши по поднесена сметка за период од датата на платената сметка, а најдоцна до 31.12.2011 година.

Центарот за социјална работа води евиденција за корисниците за искористениот надоместок за субвенција на месечна основа.

Од страна на центарот за социјална работа се доставува месечен извештај за бројот на корисници и износот на средствата до Министерството за труд и социјална политика.

V. Извори на средства

Програмата за воведување на субвенции за трошоци за потрошена енергија за 2011 година ќе предизвика фискални импликации во висина од 360.000.000 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија.

Исплатата на средствата од оваа програма ќе се врши истовремено со исплатата на правата на социјална парична помош и постојана парична помош.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2011 година.

Бр. 51-8173/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

125.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

В О В Е Д

Ретки или орфански болести се болести кои се појавуваат до пет случаи на 100.000 жители. Малиот број на случаи со ретки болести претставува ограничувачка околност за фармацевтската индустрија да преземат дополнителни истражувања за овие болести. Иако, од секое ретко заболување засега се заболени само ограничен број на пациенти, лекувањето на ретките болести се социјално и етички релевантни. Малиот број на потенцијални пациенти по болест ја ограничува економската привлечност за преземање, истражување и развој на лекови за третирање на ретки болести. Производните процеси пак треба да се развијат на исти високи стандардни нивоа на безбедност, квалитет и ефикасност, како и за другите лекови.

Според Европската регулатива за ретки медицински производи (Регулатива (ЕЗ) Бр. 141/2000) реткиот лек се дефинира како лек (а) за состојба која е заканувачка по живот и исцрпувачка, (б) состојба со која се заболени не повеќе од 5/100.000 лица или како лек за кој се очекува многу мал поврат од инвестицијата ако нема дополнителен стимул и (в) состојба за која не постои било кој друг задоволителен алтернативен начин на лекување или за која од ваквиот нов лек пациентот има значителни придобивки односно бенефити во споредба со постоечкото лекување.

За разлика од другите болести, здравствените стручњаци ги имаат лимитирано знаењата и вештините за дијагностицирање и лекување на ретки болести. Малата инциденца односно појава на овие заболувања дозволува само ограничен број на здравствени стручњаци, обично во специјализираните центри, да градат експертиза за дијагностицирање и за пружање на медицинска нега на луѓето кои се заболени од ретки болести.

Сепак, раната дијагноза на ваквите болести, кои често се од генетско потекло, е најдобра гаранција за ефикасно лекување од аспект на терапија и трошоци. Терапиите често не се куративни, туку обично нудат од ограничена до екстензивна симптоматска поддршка.

Некои земји затоа организираат мониторинг при употребата на ретки лекови преку центри за применета експертиза, кај што се упатуваат пациентите со специфични и ретки болести. Алтернативно, земјите членки бараат од таквите центри да издадат упатства за добра пракса и да ги известат сите потенцијални заинтересирани лекари и експерти.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Градење на свест и експертиза за ретки болести на ниво на ЕУ. Контролираната употреба на лековите може многу добро да се поврзе со создавање на стандардизирани регистри за пациенти на меѓународно ниво и мрежа на центри за експертиза. Регистрите би овозможиле директна проценка за бројот и профилот на пациенти за испитување и за буџетски цели. Друга клучна придобивка од таквите регистри се директните сознанија за тоа каде живеат пациентите со ретки заболувања и како тие брзо да се вклучат во испитувањата за нови лекови, кое ќе биде од заедничка корист за пациентите и за компанијата спонзор. Едновременно, формирањето на регистри за болеста ќе го олесни генерирањето на дополнителни податоци за придобивките односно користа од лекот во понатамошниот третман.

Ваквите податоци, наизменично ќе придонесат за создавање на база за идните разгледувања при донесување на одлуки за цени и надоместоци. Сите регистри и регистратори треба да се водат во склад со прописите за заштита на податоци и други релевантни национални барања. За целосна искористеност на насобраните сознанија, напорите треба добро да се координираат во и меѓу земјите членки.

Сепак, раната дијагноза на ваквите болести, кои често се од генетско потекло, е најдобра гаранција за ефикасно лекување од аспект на терапија и трошоци. Освен тоа, терапиите често пати не се куративни, туку обично нудат од ограничена до екстензивна симптоматска поддршка.

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Дијагностицирањето на ретките болести се врши од страна на обучен кадар во Клиниките зависно од природата на болеста, а претежно во Клиниката за детски болести. Неретко се потрбуваат испитувања во високо опремени здравствени установи во странство за утврдување на дијагнозата. Пациентите во детската возраст се третираат во Клиниката за детски болести, а возрасните пациенти во други соодветни клиници. Повеќето ретки болести се резултат на недостаток на одредени ензими.

Најчести ретки болести кои се појавуваат во Република Македонија се следните: Морбус Гаучер, херидитарен ангиоедем, белодробна артериска хипертензија, Миелома Мултиплекс, фенилкетонурија, Миелодиспластичен син дром - МДС, ГИХТ рецидиванс солнатинив, месилате, акромегалија, ГЕП-НЕТ тирозинемија херидитарна, галактоземија, фруктозна интолеранција, група на болести на таложење - мукополисахаридози.

Во текот на годината може да има ново дијагностицирање и на други ретки болести и зголемување на бројот на пациентите за веќе дијагностицираните, кои исто така треба да бидат вклучени за третман и лекување според критериумите утврдени во оваа програма, со оглед на скапата терапија за лекување на пациентите од ретки болести во изминатата година беа обезбедени средства само за лекување на 3 деца заболени од мукополисахаридози.

А. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2011 година со терапија и лекови кои досега се применувани во лекување на некој од ретките болести се очекува за 2011 година ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 10.000.000,00 денари.

Ред. Бр.	Активности	Вкупен износ
1.	Лекување на лица со ретки болести без разлика на статусот на осигурување	10.000.000,00
	ВКУПНО:	10.000.000,00

II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 10.000.000,00 денари кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки болести ќе ги набавува Министерството за здравство врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јавните здравствени установи извршители на активностите, врз основа на доставена потреба за спроведување на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе бидат избрани како најповолни на јавниот повик, јавните здравствени установи, извршители на лекувањето задолжително ќе водат евиденција за пациентите и дадената терапија.

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Министерството за здравство врши надзор над спроведување на Програмата за што ќе изготви посебно упатство за реализација на средствата кое ќе биде доставено до јавните здравствени установи и по потреба поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Јавните здравствените установи кои се извршители на Програмата, најдоцна до 31.01.2012 година да достават до Министерството за здравство годишни извештаи за реализираните мерки и активности во 2011 година, предвидени со оваа програма.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8191/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

126.

Врз основа на член 32 став (1) точка 10 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), како и Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 2011 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. В О В Е Д

Со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 150/2010) е уредено здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување. Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно осигурување. Задолжително здравствено осигурување се установува за сите граѓани на Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со Закон.

II. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Финансирањето на задолжително здравствено осигурување се врши преку придонес за задолжително здравствено осигурување кој се уплатува во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Во Законот се утврдени лицата кои задолжително се осигуруваат меѓу кои се и привремено невработените лица додека примаат паричен надоместок за осигурување во случај на невработеност и невработените лица кои активно бараат работа и кои се пријавуваат во Агенцијата за вработување до колку нема друг основ на осигурување и лицата кои се пријавуваат во Агенцијата за вработување а кои писмено се изјасниле дека се пријавуваат само заради остварување на правата од задолжително здравствено осигурување.

Невработените лица кои задолжително се пријавуваат во Агенцијата за вработување се вклучени во системот за здравствено осигурување и го користат истиот пакет на здравствена заштита како и останатите лица кои се вклучени во системот на здравствено осигурување по основ на работен однос или други основи, освен правата за надоместок на плата.

III. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со обезбедувањето на здравствена заштита на неосигурените лица и невработените лица кои се пријавуваат во Агенцијата за вработување се намалува фактивниот број на невработени лица во евиденцијата на Агенцијата за вработување.

Со насочување на дел од средствата од превентивните и куративните програми за здравствена заштита кои секоја година ги донесува Владата на Република Македонија како и средствата од Агенцијата за вработување за невработените лица кои се пријавуваат заради обезбедување на здравствено осигурување како и со обезбедување на дополнителни средства од Буџетот на Република Македонија за неосигурените лица се обезбедуваат услови за спроведување на целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните во Република Македонија кои досега немаа основ за здравствено осигурување.

IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Со реализацијата на мерките и активностите на оваа програма се обезбедува: задолжително здравствено осигурување на сите граѓани во Република Македонија со што се обезбедува уставно загарантираното право на здравствена заштита на секој граѓанин, намалување на фактивниот број на невработени лица кои активно не бараат работа, а се пријавуваат во Агенцијата за вработување, здравствени услуги заради утврдување, следење и проверување на здравствената состојба, универзална достапност при користењето на здравствената заштита за целото население (вклучувајќи ги и лицата без постојано место на живеење, бездомниците и други вулнерабилни групи, како и избор на матичен лекар во примарната здравствена заштита на сите граѓани во Република Македонија, со што ќе се овозможи користење на услугите пред се на примарно ниво на здравствена заштита.

V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат услови за целосно здравствено осигурување на сите граѓани во Република Македонија кои досега не беа осигурани по ниеден основ за што се обезбедени средства од Буџетот на Република Македонија во вкупен износ од 165.000.000,00 денари. Финансиската анализа е изготвена врз основа на податоците доставени од Фондот за здравствено осигурување, информациите од истражувањето на трошоците на здравствените услуги во Република Македонија како и податоци од Агенцијата за вработување.

VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Според Анализата, лица без основ на осигурување, кои треба да се вклучат во системот на задолжително здравствено осигурување се околу 35.000. Со оглед дека сите граѓани кои немаат основ на здравствено осигурување нема да можат да се вклучат во системот на здравствено осигурување веднаш, туку со одредена динамика зависно од поднесувањето на документацијата, се цени дека за 2011 година ќе бидат потребни средства за обезбедување на услови за целосно здравствено осигурување во вкупен износ од 165.000.000,00 денари.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За реализација на активностите предвидени во оваа програма потребни се средства во износ од 165.000.000,00 денари, кои се обезбедени од Буџетот на Република Македонија и тоа за:

1. Здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните во Република Македонија согласно новиот Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2009).	165.000.000,00
1.1 Средства за здравствено осигурување и здравствената заштита на лицата кои ќе пристапат во задолжително здравствено осигурување врз основа на утврдените критериуми и мерила во Правилникот за начинот на остварување на правата и обврските од задолжително здравствено осигурување, се трансферираат до ФЗОМ врз основа на поднесени месечни извештаи за бројот на лицата кои ќе добијат здравствени легитимации за задолжително здравствено осигурување - 155.000.000,00 денари	
1.2 Средства за пренесени обврски од минатите години кои се трансферираат до ЈЗУ – 10.000.000,00 денари	
ВКУПНО:	165.000.000,00

VIII. ТРАНСФЕРИРАЊЕ НА СРЕДСТВА

Средствата планирани за реализација на оваа програма во вкупен износ од 155.000.000,00 денари се трансферираат до Фондот за здравствено осигурување со посебно решение за покривање на трошоците за осигурување на лицата од член 5 став 1 точка 5 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 67/09) кое го донесува Министерот за здравство врз основа на доставени податоци – пресметка и МПИН образец за секој месец поединечно за вкупниот број на осигуреници. Средствата во износ од 10.000.000,00 денари се трансферираат до ЈЗУ по основ на пренесени обврски од минатите години за лицата кои до моментот на остварување на правото на здравствено осигурување користеле здравствени услуги.

IX. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Надзор над спроведување на Програмата за целосно здравствено осигурување врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

X. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Фондот за здравствено осигурување како и јавните здравствени установи на кои им се трансферираат средства по оваа програма најдоцна до 31.01.2012 година до Министерството за здравство доставуваат годишни извештаи за реализација на мерките и активностите предвидени со оваа програма за 2011 година.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8192/1-2010
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

127.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/91,46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10 и 159/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.01.2011 година донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА**

Заради обезбедување на здравствена заштита на граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на родилките и на доенчињата се обезбедуваат средства за партиципација при користењето на здравствените услуги на товар на средствата од Буџетот на Република Македонија.

За реализација на мерките и активностите предвидени во оваа програма, Владата на Република Македонија обезбедува средства од Буџетот на Република Македонија за покривање на партиципацијата при користењето на здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија за заболувањата предвидени со оваа програмата.

Со донесувањето на оваа програма, им се обезбедува средства за партиципација при користењето на здравствената заштита:

1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГОДИШНА ВОЗРАСТ,

ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ:

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно и оперативно породување)
- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња
- лекување на доенчиња до една година во болнички услови

2. НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА:

- Ревматска грозница
- Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања;
 - Duchenne – ова мускулна дистрофија,
 - Паркинсонова болест,
 - Миотонии,
 - Митохондриални мниопatii,
 - Мијастении,
 - Спинални мускулни атрофии,
 - Амиотрофична латерална склероза–болести на моторен нервон,
 - Хередитарни сензомоторни невропатии;
- Прогресивна системска склероза (Sclerodermia);
- Церебрална парализа;
- Мултиплекс склероза;
- Цистични фибрози;
- епилепсија;
- пемфигус и лупус еритематодес;
- дислексија, дисграфија и диспалија (рехаб илитациони вежби);
- заразни болести :
 - ХИВ/СИДА,
 - беснило (Lyssa ; Rabies),
 - цревен тифус (Typhus abdominalis),
 - црвенка (Rubeola),
 - детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta),
 - бруцелоза (Brucellosis)
 - дифтерија (Diphtheria),
 - дизентерија (Dysentery bacillaris),
 - туберкулоза (Tuberculosis)
 - ехинококоза (Echinococcosis),
 - заразно воспаление на мозочните обвивки (Meningitis),
 - заразно воспаление на мозокот (Encephalitis),
 - голема кашлица (Pertussis),
 - мали сипаници (Morbilli),
 - овчи сипаници (Varicella),
 - шарлах (Scarlatina),
 - тетанус (Tetanus),
 - хепатитис (Hepatitis),
 - заушки (Parotitis epidemica),
 - салмонелоза (Salmonellosis),
 - колера (Cholera asiatica),
 - маларија (Malaria),
 - карантински заболувања (големи сипаници, вирусни хеморагични трески, чума),
 - рововска грозница (Q-treska).

3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА

Основен критериум за започнување на лекувањето со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфициенција во терминален стадиум, односно потполно отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин на надоместување на функцијата на бубрезите претставува дијализата, процес со кој се врши намалување на деградационите продукти (депурација и елиминација на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување живот на пациентот.

Согласно доктринарните ставови на медицинската наука, за успешно лекување на болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за вршење на секојдневните активности, оптимално секој пациент треба да биде три пати неделно третиран со дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден пациент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден дијализер (се користи еднократно), потрошен материјал, лекови за процесот на дијализа и материјални трошоци.

Во Република Македонија пациентите се дијализираат во Клиниката за нефрологија, Заводот за нефрологија-Струга и во Центрите за дијализа во Скопје (Железара и Воена Болница), Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Тетово и Штип. Вкупниот број на пациенти на дијализа во Републиката за 2010 година е 1175 лица кои се на хронична дијализна програма.

Според инциденцата на заболувањето, во 2011 година ќе бидат третирани 1.270 лица.

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна дијализа и обавезни трошоци) се **4.850,00 денари**.

4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ

Согласно планот и програмата за работа на Универзитетските клиники во Скопје, а почитувајќи ги просторните и кадровските можности и ограничувања, планирано е да се извршат приближно 20 пресадувања на бубрег. Бројот на трансплантациите зависи и од обезбедување на бубрези кои би можеле да се трансплантираат од жив донор или со кадаверична трансплантација.

За успешноста на трансплантацијата покрај кадровските, просторните и техничките можности, потребно е да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – *Micophenolic acid*, *Cyclosporine*. Истите се примаат во континуитет во понатамошниот период.

Трансплантација на бубрези се врши на Универзитетската клиника за урологија во соработка со Универзитетската клиника за нефрологија и други клиници, а по претходна типизација на ткивата на давателот и примателот во Републичкиот завод за трансфузиологија. Посттрансплантациониот рехабилитационен третман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија.

Во 2011 година планирано е да се извршат околу **20** нови пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската клиника за хематологија. За успешноста на трансплантацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е да се обезбеди имуносупресивниот лек Cyclosporin.

Осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување, за партиципација на осигурените лица, (како за примателот така и за давателот), средства се обезбедуваат преку Буџетот на Република Македонија. За прифаќање на трансплантатот се користат следните лекови:

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 500mg., tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml.

Во продолжение се дадени вкупните количини на лекови за трансплантирани болни.

За 20 нови трансплантации на бубрег е потребно:

Caps. Ciclosporin 600 скатули

Caps. Micophenolic acid 580 скатули

За 105 стари случаи потребно е

Caps. Ciclosporin 3 200 скатули

Caps. Micophenolic acid 3060 скатули

За 30 нови случаи на трансплантација на коскена срцевина е потребно:

250 Amp. Ciclosporin од 250 мг

Sol. Ciclosporin од 100мг/1мл, 30 скатули

За 68 стари случаи потребни се:

Caps. Ciclosporin од 100 мг, 255 скатули

За 2 случаи на трансплантирани болни на црн дроб се потребни:

Caps. Ciclosporin од 100 мг, 26 скатули

Caps. Micophenolic acid 55 скатули

Вкупно за лекови за трансплантација потребни се: 3.600.000,00 денари

5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Малигните заболувања претставуваат многу сериозен здравствен, социјален и економски проблем заради тежината на заболувањето, должината на лекувањето, долготрајната неспособност за работа како и лошата прогноза. Во Република Македонија, малигните заболувања се на второ место по застапеност веднаш по кардиоваскуларните болести.

Според статистичките податоци во Република Македонија во 2011 година се очекува да има околу **3.500 заболени** од разни видови на малигни заболувања. Во лекувањето на заболениите од малигни болести учествуваат Институтот за онкологија и радиотерапија, Клиниката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хируршките клиники и други здравствени установи во Републиката. Здравствената заштита се состои од рано откривање и ефикасно лекување на заболениите.

Програмата опфаќа лекување на малигните болести со хируршки третман, зрачење и апликација на хемотерапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот зависи од природата и стадиумот на болеста.

Со оваа програма се обезбедуваат средства за партиципација за осигурените лица, а осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување.

6 . ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС

Диабетес меллитус е метаболен синдром на висок шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релативен недостаток на инсулин и/или инсулинска резистенција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, масти и протеини и претставува едно од почестите заболувања во Републиката. Се јавува кај околу 5,6% од населението. Примарно се карактеризира со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, нефропатија и невропатија) и макроваскуларни компликации (коронарна срцева болест, цереброваскуларна болест и периферна васкуларна болест), со зголемен морталитет и морбидитет и со намален квалитет на живот.

Се напоменува дека во 2011 година инсулинот ќе се набавува преку посебна програма по пат на централизирана набавка преку Министерството за здравство. Истовремено се напоменува дека за секој инсулино-зависник пациент потребно е на секои два месеци да се врши по еден специјалистички контролен преглед или годишно шест прегледи по пациент.

7. ХОРМОН ЗА РАСТ

Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што е пореметен процесот на растење пред се заради недостаток на овој хормон. Со неговата употреба се воспоставува рамнотежа на сите функции во организмот.

Во Република Македонија годишно околу **63** деца имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка на деца кои примаат хормон за раст се определува врз медицински критериуми. Хормонот за раст се користи за децата кај кои не е завршено затворање на епифизните рскавици.

Децата се третираат на клиниката за детски болести во Скопје.

За лекување на децата со проблеми во процесот на растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 1.5мл, 10мг - 1.5мл и 15мг - 1.5мл.

Просечно годишно потребни средства по дете се: 600.450,00 денари

8. ХЕМОФИЛИЈА

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни количини. Неспособноста на организмот за создавање на овие фактори предизвикува крварења од микро и макротраумите кои не можат да се сопрат освен со употреба на нив, така да доколку овие болни адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да настанат сериозни компликации, смрт како и траен инвалидитет.

Според податоците на Центарот за хемофилија во Републичкиот завод за трансфузиологија во Република Македонија се регистрирани 210 пациенти со хемофилија А и 105 пациент со хемофилија Б (вкупно 315 пациенти). Лекувањето на пациентите се врши во Републичкиот завод за трансфузиологија, Клиниката за детски болести, Клиниката за хирургија, Клиниката за хематологија и останатите здравствени установи во Републиката. Европската и светската асоцијација на хемофиличарите препорачуваат лекување со фактор VIII или фактор IX. Употребата на фактор VIII или фактор IX е неопходна во лекувањето на овие болни заради минимизирање на ризикот од трансмисија на вируси, особено на ХИВ-вирусот, поефикасно лекување на болните со што би се намалиле трошоците за болничко лекување, намалување на последиците кај болните во однос на инвалидитет, можност за нивно вклучување во секојдневниот живот.

Во животна загрозувачки ситуации, како и во превентивни случаи за домашно лекување на пациенти (5 случаи годишно), потребно е да се употреби и рекомбинантен фактор VIIA.

- За 210 пациенти со хемофилија А потребни се 6.000.000 IE фактор VIII.
- За 100 пациенти со хемофилија Б во 2006 година потребно е 2.000.000 JE фактор IX.
- За 5 пациенти со хемофилија потребни се 600 амп. со рекомбинантен фактор VIIA. novoseven амп.
- Вкупно за 2011 година потребни се 130.071 000,00 денари.

Покрај активностите на лекувањето на пациентите со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен пристап, со цел подобрување на состојбата на пациентите преку рано препознавање и навремено лекување на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува досегашните активности со цел прераснување во центар за сеопфатна грижа.

Превенција на компликации кај лицата со хемофилија во Македонија се спроведува со редовни (6-12месечни) контролни прегледи и континуирана едукација на медицинскиот персонал и лицата со хемофилија и членовите на нивните семејства.

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се:

- контрола на присуство на вирусни маркери - a-HIV, a-HCV и HBsAg
- определување на нивото на коагулациските фактори
- определување на присуство на инхибитори
- хепатални иследувања

Продолжувањето на континуираната медицинска едукацијата на медицинскиот персонал кој е вработен во Центарот за хемофилија е преку:

1. Организирање на работилници (3) во трите регионални центри (Тетово, Битола и Штип) за медицинскиот персонал инволвиран во лекувањето на хемофилијата, промоција на предностите и придобивките од новиот пристап и начини на лекување на полето на хемофилијата:

- работилница за дентално здравје и хемофилија
- работилница за физиотерапија и рехабилитација и хемофилија
- работилница за жени и коагулопатии

2. Работилница за обука на едукатори за полето на хемофилијата

- работилницата ќе биде наменета за лекарите специјалисти кои ќе бидат одговорни за превентивни прегледи на децата во градинките.

Подигнување на нивото на едукација на лицата заболени од хемофилија и нивните семејства:

1. Едукација на лицата заболени од хемофилија и нивните семејства (акцентот ќе биде насочен кон новиот концепт за мултидисциплинарен пристап на болните од хемофилија).

- обука за само-администрирање на факторите и развој на поефикасен домашен третман

2. Зајакнување на соработката помеѓу Центарот за хемофилија и Граѓанското здружение на лицата болни од хемофилија – Хемолог

За овие активности потребни се вкупно 302.200,00 денари.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на годишна возраст потребни се сретства за:

1. Интрапартална заштита на родилки	
а) неоперативно породување – 19.000 x 1.250 денари	23.750.000,00
б) оперативно породување-царски рез – 4.000 x 4.200	16.800.000,00
2. Специјалистички лекарски прегледи на доенчиња до 1 година - 25.000 x 40 денари	1.000.000,00
3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО на доенчиња до 1 година – 25 x 40 денари	1.000.000,00
4. Лекување на доенчиња до една година во болнички услови	3.000.000,00
5. Неизмирени обврски од 2009 и 2010 година	18.500.000,00
Вкупно:	63.050.000,00

2. За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 на оваа програма, потребни се средства за:

1. Специјалистички лекарски преглед – 25 x 40 денари	1.000.000,00
2. Основни дијагностички испитувања	2.000.000,00
- лабораторија ЛУ 1 – 20.000 x 50 денари	1.000.000,00
- рендген - 10.000 x 100 денари	1.000.000,00
3. Лекување во болнички услови	5.450.000,00
4. Неизмирени обврски од 2009 и 2010 година	3.500.000,00
Вкупно:	11.950.000,00

3. За болни со хронична бубржна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програма потребни се средства за:

1.	Партиципација за 1.270 осигурени лица кои се третираат со дијализа 1270 x 156 x 450,00 денари	89.154.000,00
	Вкупно потребни средства за 1	89.154.000,00

4. За трансплантација на органи од точка 4 од оваа програма, потребни се средства за:

1.	Партиципација за трансплантација (за примателот и давателот) и лекови за трансплантирани осигурени лица 40 x 6000,00 денари	240.000,00
----	---	------------

5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа програма, потребни се средства за:

1.	Партиципација за осигурени лица 3.500 x 2.700,00 денари	9.450.000,00
----	---	--------------

6. За шеќерна болест—диабетес мелитус од точка 6 на оваа програма, потребни се средства за:

1.	Партиципација за специјалистички контролни прегледи 34.071 x 240 (6 прегледи x 40 денари)	8.177.040,00
----	---	--------------

7. За хормон за раст од точка 7 од оваа програма потребни се средства за:

1.	Партиципација за осигурени 63 лица x 2.700,00 денари (просечна партиципација на годишно ниво)	170.100,00
----	---	------------

8. За хемофилија од точка 8 од оваа програма, потребни се средства за:

8.1.	Партиципација за 315 осигурени лица x 6000,00 денари	1.890.000,00
8.2.	За секундарна и терцијарна превенција на хемофилија	302.200,00
	Вкупно годишно за хемофилијата се потребни	2.192.200,00

ВКУПНО ЗА: точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8184.383.340,00

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма се **184.383.340,00 денари** за партиципација на осигурените лица во врска со лекувањето на одделни заболувања, породувањето и здравствената заштита на доенчињата.

Средствата предвидени за партиципација во оваа програма, Министерството за здравство ги дозначува до јавните здравствени установи согласно законските прописи за ослободување од партиципација и врз основа на фактички документирана евиденција за ослободување од партиципација на корисниците на здравствените услуги за основите наведени во оваа програма.

Министерството за здравство врши надзор над спроведување на програмата за што ќе се изготви посебно упатство за реализација на средствата за јавните здравствени установи и по потреба поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 31.01.2012 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализацијата на средствата и наменското користење на истите согласно критериумите утврдени во Програмата.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8208/1
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

128.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2011 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА-„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за промет и услуги “БЕТ-ПРО ВИЛ ХИЛ“ ДОО Скопје за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул.“Партизански Одреди“ бр.47 Скопје - Центар.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 1000000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8154/1-10
12 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

129.

И С П Р А В К А
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ
ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП

Во Решението за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) во точка 2, наместо: „Димчо Лазов“ треба да стои: „Лазо Димчов“.

Од Владата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
130.

Врз основа на член 9 став 5 од Законот за обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/99 и 66/07), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН
ИСПИТ И ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ФИЗИЧКИТЕ
ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ЛИЦА И ИМОТ

Член 1

Во Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручен испит и оспособувањето на физичките лица за вршење работи на обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08), во член 5 став 1, по зборот „часови“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во став 2, зборовите: „во градовите Тетово, Охрид и Штип“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 141-529/1
4 јануари 2011 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**131.**

Врз основа на член 29-б став (7) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЛИЦА КОИ НЕ МОЖАТ ДА ОСНОВААТ И ДА УПРАВУВААТ И ЛИЦА КОИ СЕ СПРЕЧЕНИ ИЛИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ГИ ВРШАТ СВОИТЕ ФУНКЦИИ ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на лица кои не можат да основаат и да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговските друштва во Република Македонија.

Член 2

Регистарот на лица кои не можат да основаат и да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговските друштва во Република Македонија (во натамошниот текст: Регистар) се води во електронска форма.

Член 3

(1) Во Регистарот се врши упис на називот, седиштето, единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС), трансакциската сметка, датумот и времето на упис и единствениот даночен број (ЕДБ) на трговските друштва кои во моментот на пристигнување на информација за блокада на нивната трансакциска сметка преку единствениот регистар на трансакциски сметки (ЕРТС) се запишани во трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија (во натамошниот текст: Централен регистар).

(2) Во Регистарот се врши упис на името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), број на пасош или број на лична карта или број на друга исправа за утврдување на идентитет која е важечка во неговата земја кога се работи за странски државјанин и местото на негово живеење за лицата кои се запишани како членови на орган на управување или орган на надзор, односно се управители на трговските друштва од став (1) на овој член.

(3) Централниот регистар врши бришење на упис од Регистарот на податоците определени во став (1) и став (2) од овој член откако ќе прими информација за деблокада на трансакциската сметка на трговските друштва од став (1) од овој член преку ЕРТС.

(4) Во Регистарот се врши упис на називот, седиштето, единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС), трансакциската сметка, датумот и времето на упис и единствениот даночен број (ЕДБ) на трговските друштва запишани во трговскиот регистар на кои им е отворена стечајна постапка од денот кога Централниот регистар го примил решението за отворање на стечајна постапка над истите.

(5) Централниот регистар ќе врши бришење на упис од Регистарот на податоците определени во став (4) од овој член откако ќе прими решение за заклучување на стечајна постапка над трговските друштва определени во став (4) од овој член.

(6) Во Регистарот се врши упис на името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) број на пасош или број на лична карта или број на друга исправа за утврдување на идентитет која е важечка во неговата земја кога се работи за странски државјанин и местото на негово живеење за лицата кои се запишани во трговскиот регистар како членови на орган на управување или орган на надзор, односно се управители на трговски друштва, на кои во постапка пропишана со закон им е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност од денот кога на Централниот регистар му е доставена изречената забрана за вршење професија, дејност или должност на лицата од овој став.

(7) Централниот регистар врши бришење на уписот од Регистарот на податоците определени во став (6) од овој член откако ќе престане изречената забрана за вршење професија, дејност или должност на лицата од став (6) на овој член.

(8) Во регистарот се врши упис на името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) и местото на живеење за лицата кои се запишани како содружници во трговско друштво на кои во моментот на пристигнување на информација за блокада на нивната трансакциска сметка преку ЕРТС се запишани во трговскиот регистар, односно над кои е отворена стечајна постапка од денот кога Централниот регистар примил решение за отворање на стечајна постапка над трговско друштво.

(9) Централниот регистар врши бришење на уписот од Регистарот на податоците определени во став (8) од овој член откако ќе прими информација за деблокада на сметка на трговските друштва од став (1) од овој член преку ЕРТС, односно откако ќе прими решение за заклучување на стечајна постапка над трговско друштво определено во ставот (8) на овој член.

(10) Во регистарот се врши упис на името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) број на пасош или број на лична карта или број на друга исправа за утврдување на идентитет која е важечка во неговата земја кога се работи за странски државјанин и местото на негово живеење за лицата кои со правосилна одлука на судот е утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај, предизвикување стечај со несовесно работење, злоупотреба на постапката стечај, оштетување или повластување на доверители.

(11) Централниот регистар ќе изврши упис во регистарот на податоците определени во став (10) од овој член откако ќе прими правосилна судска одлука од суд за кривичните дела определени во ставот 10 од овој член.

(12) Централниот регистар ќе изврши бришење на упис од регистарот на податоците наведени во став (10) од овој член откако ќе престанат правните последици изречени со правосилната судска одлука за кривичните дела определени во став (10) од овој член.

(13) Доколку од податоците од овој член кои се содржани во информација, решение или одлука која е доставена до Централниот регистар не може точно да се идентификуваат лицата кои треба да се евидентираат во Регистарот, таквата информација, решение или одлука нема да биде евидентирана и податоците од истата нема да бидат земени како исправни за упис на податоците кои се предмет на упис во Регистарот. Централниот регистар по службена должност или по електронски пат преку ед-

ношалтерскиот систем ја известува институцијата која е извор и испраќач за неможност од евидентирање на информацијата, решението или одлуката во Регистарот и потребата од исправка на истите како и нивно повторно испраќање до Регистарот.

(14) Во Регистарот се врши упис на името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) број на пасош или број на лична карта или број на друга исправа за утврдување на идентитет која е важечка во неговата земја кога се работи за странски државјанин и местото на живеење за лицата назначени за привремени вршители на функции во орган на управување во трговско друштво.

(15) Централниот регистар ги внесува во Регистарот податоците наведени во став (14) од овој член врз основа на примена правосилна одлука за назначување привремен вршител на функции во орган на управување во трговско друштво односно примена одлука за назначување привремен вршител на функциите во орган на управување во трговско друштво.

(16) Централниот регистар врши бришење на уписот од Регистарот на податоците наведени во став (14) од овој член врз основа на примена одлука од друштвото за избор на нов член на органот на управување на друштвото, или откако ќе истечат шест месеци од денот кога е запишано едно лице за привремен вршител на функции во орган на управување во трговско друштво.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.16-9769/1

31 декември 2010 година
Скопје

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

132.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Губриња („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/07 и 20/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИДОВИ ПОДОБРУВАЧИ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА НОВ ПОДОБРУВАЧ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА НА ОДРЕДЕН ВИД, ОЗНАЧУВАЊЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЈА, СОДРЖИНАТА НА МАКРОЕЛЕМЕНТИТЕ, СЕКУНДАРНИТЕ МАКРО И МИКРОЕЛЕМЕНТИ, МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА НА ХРАНЛИВИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИМЕСИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите на подобрувачи на својствата на почвата, постапката и документите за класификација на подобрувачи на својствата во одреден вид, означување и идентификација, содржината на макроеlementи, секундарните макроеlementи и микроelementи, минимални и максимални количества на хранливи елементи и примеси.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со 98 Регулотива (ЕС) 2003/2003 на европскиот парламент и совет од 13 октомври 2003 година која се однесува на Губриња, CELEX бр. 32003R2003

Член 2

Подобрувачи на својства на почвата се неоргански или органски материи од природно или синтетичко потекло, имаат ниска содржина на макро елементи и секундарно макро елементи и микро елементи.

Член 3

(1) Видови на подобрувачи на својствата на почвата се:

1. Минерални подобрувачи и
2. Органски подобрувачи

(2) Минерални подобрувачи на својства на почва се соединенија кои се добиваат преку преработка на природни материи и по хемиски пат.

(3) Органски подобрувачи на својства на почва се соединенија кои се добиваат со екстракција на растителен материјал.

Член 4

(1) За класификација на нов подобрувач на својствата на почвата, се поднесува барање до Фитосанитарна управа во кое се наведува особено податоците за:

1. Заштитното име на подобрувачот;
2. Видот на новиот подобрувач;
3. Производителот на нов подобрувач;
4. Името на правното лице кој врши увоз на новиот подобрувач;

5. Стабилност на подобрувачот (начин на пакување и складирање заради задржување на квалитетот).

(2) Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува следната документација:

- извештај од овластена лабораторија,
- декларација на подобрувачот и
- упатство за употреба издадено од производител.

Член 5

Означувањето на новиот подобрувач на почвата содржи:

1. Ознака за нов подобрувач;
2. Трајност (за задржување на трајност, подобрувачот се чува на температура до 4⁰C);
3. Токсичност (влијание врз здравје на човекот, животните и пчелите);
4. Каренца;
5. Работна каренца;
6. Толеранција и
7. Амбалажирање (вид на амбалажа).

Член 6

Идентификацијата на новиот подобрувач на почвата се врши со:

1. Идентификациското име на новиот подобрувач;
2. Составот на новиот подобрувач;
3. Бројните вредности од аналитички методи и
4. Утврдувањето на ефикасноста.

Член 7

Минералните и органските подобрувачи на својствата на почвата се карактеризираат со ниска содржина на примарни хранливи елементи, со минимални 0,5% до максимални 3 % примарни хранливи елементи и примеси.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-260/5
декември 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 133.

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06 и 63/07), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СУШТЕСТВЕНИТЕ БАРАЊА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПЛАСИРАЊЕТО НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ ЗА РЕКРЕАЦИЈА (*)

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат суштествените барања за производството, пласирањето на пазарот и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација и на компонентите за инсталација што се однесуваат на дизајнот, конструкцијата, издувните емисии и емисиите на бучава, постапките и условите за оцена на сообразност, обележувањето и условите кои треба да ги исполнуваат телата за оцена на сообразност.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- „пловен објект за рекреација“ е пловен објект од било кој тип, без оглед на видот на погонот со должина на трупот од 2,5 до 24 метри, измерен според соодветни усогласени стандарди наменети за спортски и рекреативни цели;

- „пловен објект за рекреација за сопствена употреба“ е пловен објект пократок од 4,00 метри должина, кој користи мотор со внатрешно согорување, има водена цет-пумпа како примарен погонски извор и е дизајниран за управување од едно или повеќе лица во седечка позиција, со стојење или со клечење на место во трупот;

- „погонски мотор“ е секоја искра или палење со компресија, мотор со внатрешно согорување, вклучувајќи ги вградените двотактни и четиритактни мотори управувани со крма, со или без интегрален издувен систем и вонбродските мотори;

- „суштинска модификација на моторот“ е модификација на моторот која:

а) може потенцијално да предизвика моторот да ги надмине ограничувањата на емисијата пропишани во Прилог 1 под Б, од овој правилник, исклучувајќи ги рутинските замени на компонентите на моторот што не ги менуваат карактеристиките на емисијата, или

б) ја зголемува проценетата моќ на моторот за повеќе од 15 проценти;

- „суштинска модификација на пловни објекти“ е модификација на пловните објекти која:

а) го менува погонот на пловните објекти,

б) вклучува суштинска модификација на моторот, или

в) ги модифицира пловните објекти до тој степен што се сметаат за нови пловни објекти;

- „погон“ е механички метод со кој се движат пловните објекти, особено системите со механичко истиснување на вода;

- „серија мотори“ е групирање на моторите од страна на производителот, од кои преку нивниот дизајн се очекува да имаат слични карактеристики на издувната емисија и кои ги исполнуваат барањата за издувни емисии пропишани со овој правилник;

- „производител“ е секое физичко или правно лице што дизајнира или произведува/гради производ опфатен со овој правилник или што има дизајнирано и/или произведено/изградено таков производ за негово пласирање на пазарот во свое име;

- „овластен застапник“ е секое физичко или правно лице, кое има овластување дадено од страна на производителот во писмена форма да презема дејствија во негово име пропишани со овој правилник.

Член 3

Одредбите од овој правилник не се применува на пловните објекти и тоа:

а) пловни објекти наменети исклучиво за натпреварување, вклучувајќи ги и спортските чамци со весла и чамците со весла за обука обележани како такви од страна на производителот;

б) кануа и кајаџи и пловни објекти што се движат со помош на педали;

в) чамци за сурфање со едра;

г) чамци за сурфање на мотор и чамци за сопствена употреба;

д) оригинални историски пловни објекти и нивни поединечни копии проектирани пред 1950 година, изградени пред се со оригинални материјали и обележани како такви од страна на производителот;

ѓ) експериментални пловни објекти, под услов потоа истите да не се ставаат на пазар;

е) пловни објекти изградени за сопствена употреба, под услов истите да не се стават на пазар во рок од пет години;

ж) пловни објекти посебно наменети за пловидба со членови на екипаж и за превоз на патници за комерцијални цели, кои се во спротивност со дефиницијата од член 2 алинеја 1 од овој правилник;

з) подводни пловни објекти;

(*) Со овој Правилник се врши усогласување со Директивата број 94/25/ЕЗ на Европскиот парламент и Советот од 16 јуни 1994 година за доближување на законите, регулативите и административните одредби на земјите членки за рекреативен пловен објект CELEX бр. 31994L0025 и Директива број 2003/44/ЕЗ на Европскиот парламент и советот од 16 јуни 2003 година која ја дополнува Директивата 94/25/ЕЗ за приближување на законите, регулативите и административните одредби на земјите членки за рекреативни пловни објекти CELEX бр. 32003L004.

- s) пловни објекти со едра;
- и) чамци на воздух и
- ј) пловни објекти со механички двигател со внатрешно согорување на пареа кои користат јаглен, кокс, дрво, нафта или гас.

II. Суштествени барања

Член 4

Пловните објекти за рекреација ги исполнуваат суштествените барања за безбедност, здравствена заштита, заштита на животната средина и заштита на потрошувачот, доколку се во сообразност со барањата утврдени во Прилог 1 од овој правилник.

Член 5

Ако пловните објекти за рекреација се произведени согласно стандардите наведени во листата на стандарди објавена од Институтот за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институт за стандардизација) се смета дека тие рекреативни пловни објекти одговараат на суштествените барања утврдени со овој правилник, на кои се однесуваат усогласените стандарди.

Член 6

Пловните објекти за рекреација се пуштаат на пазар или се ставаат во употреба, ако ги исполнуваат суштествените барања во поглед на намената и доколку не ја загрозуваат безбедноста и здравјето на луѓето, имотот или животната средина и доколку се правилно конструирани и одржувани.

Член 7

Не треба да се ограничува или спречува ставањето на пазар и пуштањето во употреба на пловните објекти за рекреација кои се со СЕ обележување согласно Прилог 4 од овој правилник со кое се докажува нивната сообразност, вклучувајќи ги и постапките за оцена на сообразност од член 9 и 10 од овој правилник.

Не треба да се ограничува или спречува ставањето на пазар на делумно завршени чамци, кога градителот или неговиот овластен застапник, или лицето одговорно за ставање на пазар дава писмена изјава во согласност со Прилог 3 под а) од овој правилник, дека истите треба да бидат завршени од друго лице.

Не треба да се ограничува или спречува ставањето на пазар и пуштањето во употреба на компонентите на Прилог 2 од овој правилник, кои имаат СЕ обележување согласно Прилог 4 од овој правилник, со кое се докажува нивната сообразност со релевантните суштествени барања, кога истите се придружени со писмена изјава за усогласеност дадена согласно Прилог 15 од овој правилник кога тие се наменети за вградување во пловниот објект за рекреација, во согласност со изјавата од Прилог 3 под б) од овој правилник, на производителот, неговиот овластен застапник, или во случај на увоз од трета земја, на секое лице кое ги става компонентите на пазарот.

Не треба да се ограничува или спречува ставањето на пазар и пуштањето во употреба на: вградени и погонски мотори без интегрален издувен систем, управувани со крма; мотори од типот со внатрешно согорување што се вградуваат на мобилна машинерија која не е

наменета за патен сообраќај и мотори од типот со компресивно палење за користење во возила и емисијата на гасни загадувачи од моторите со позитивно палење, кои се напојуваат со природен гас, или со течен петролеум гас за користење на возилата, кога производителот или неговиот овластен застапник согласно Прилог 15 точка 3 од овој правилник, изјавува дека моторот ќе ги исполни барањата за издувни емисии пропишани со овој правилник кога ќе се вгради на пловен објект за рекреација или на пловен објект за сопствена употреба, во согласност со упатствата дадени од производителот.

Не треба да се ограничува и спречува прикажување на пловните објекти за рекреација на трговски саеми, изложби, презентации и слично, иако истите не се во согласност со одредбите од овој поравилник, доколку со одреден видлив знак јасно се покажува дека тие производи не можат да се стават на пазар или пуштат во употреба додека не бидат усогласени со одредбите од овој правилник.

Во случај кога пловните објекти за рекреација се предмет на други прописи за други аспекти, а обезбедуваат ставање на ознаката СЕ, овие прописи треба да покажат дека производитите се усогласени со одредбите на тие прописи. Ознаката СЕ укажува на усогласеност со тие прописи или со нивните одделни делови. Во овој случај деталите на соодветните прописи што ги применил производителот, онака како што се објавени во „Службен весник на Република Македонија“, треба да се дадат во документите, изјавата за усогласеност или во упатствата што ги бараат тие прописи и што ги придружуваат пловните објекти за рекреација.

Член 8

Кога ќе се утврди дека пловените објекти за рекреација или нивните компоненти од член 1 од овој правилник носат ознака СЕ пропишана во Прилог 4 од овој правилник, се правилно дизајнирани, конструирани, инсталирани, одржувани и употребувани за нивната намена, можат да ја загрозат безбедноста и здравјето на лицата, имотот или животната средина, надлежниот орган за надзор на пазарот трба да преземе привремени соодветни мерки за нивно повлекување од пазарот или да забрани да се пласираат на пазарот и/или да се стават во употреба согласно закон.

Мерките од став 1 од овој член се преземаат кога несообразноста е резултат на:

а) неисполнување на суштествените барања од член 4 од овој правилник и

б) неправилна примена на стандардите од член 5 од овој правилник, а е наведено дека стандардите се применети.

Кога некој производ од член 1 од овој правилник не е усогласен, а носи ознака СЕ, треба да се преземат соодветни мерки од страна на надлежниот орган за надзор на пазарот над субјектот кој ја ставил ознаката СЕ.

III. Постапка за оценување на сообразност

Член 9

Пред пласирањето на пазарот и/или ставањето во употреба на производитите од член 1 од овој правилник, производителот или неговиот овластен застапник ги применува постапки предвидени во точка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој член.

Во случај на проценка на пловниот објект по изградбата, се утврди дека ниту производителот ниту неговиот овластен застапник не ги исполнуваат барањата за усогласеност од овој правилник, нив може да ги преземе под своја одговорност секое правно или физичко лице што го пласира производот на пазарот и/или го става во употреба. Во тој случај лицето треба да поднесе барање за извештај кај овластено тело. Лицето што го пласира производот на пазарот и/или става во употреба, на овластеното тело треба да му ги достави сите документи со кои располага и техничкото досие кое се однесува на првото пласирање на производот на пазарот. Овластеното тело го испитува поединечниот производ и прави пресметки и друга проценка за да обезбеди негова усогласеност со суштествените барања од овој правилник. Во тој случај на плочата на производителот пропишана во Прилог 1 под точка 2.2 од овој правилник ги вклучува зборовите “сертификат по изградба”. Овластеното тело изготвува извештај за усогласеност, кој се однесува на спроведената проценка и го информира лицето што го пласира производот на пазарот и/или го става во употреба за неговите обврски. Лицето подготвува изјава за усогласеност согласно Прилог 15 од овој правилник го става или дава да се стави СЕ обележувањето придружено со идентификацискиот број на овластеното тело на производот.

Во однос на дизајнот и градбата на производите од член 1 од овој правилник, производителот или неговиот овластен застапник ги применува следите процедури за категории на дизајн на пловни објекти А, В, С и Д согласно дел 1 од Прилог 1 под А од овој правилник.

1. За категориите А и В:

- за чамци со должина на трупот од 2,5 до 12 метри: внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) согласно Прилог 6 од овој правилник, или испитување од типот ЕС (модул В), согласно Прилог 7 од овој правилник, дополнет со усогласеноста на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или со било кој од следните модули: В+D, или В+E, или В+F, или G или H;

- за чамци со должина на трупот од 12 до 24 метри: испитување на типот на ЕС (модул В) од Прилог 7 од овој правилник дополнети со усогласеност на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник или со било кој од следните модули: В+D, или В+E, или В+F или G или H.

2. За категоријата С :

а) за чамци со должина на трупот од 2,5 до 12 метри:

- кога усогласените стандарди се однесуваат на точка 3.2 и точка 3.3 од Прилог 1 под А од овој правилник се исполнети: внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или испитување од типот ЕС (модул В) од Прилог 7 од овој правилник, дополнети со усогласеноста на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или кој било од следните модули: В+D, или В+E, или В+F, или G или H;

- кога усогласените стандарди што се однесуваат на точка 3.2 и точка 3.3 од Прилог 1 под А од овој правилник не се исполнети: внатрешна контрола на производството + тестирања (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или испитување од видот ЕС (модул В) од Прилог 7 од овој правилник, дополнети со усогласено-

ста на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или со било кој од следните модули: В+D, или В+E, или В+F, или G или H;

б) за чамци со должина на трупот од 12 до 24 метри: испитување на трупот ЕС (модул В) од Прилог 7 од овој правилник, дополнет со усогласеност на типот модул С од Прилог 8 од овој правилник или кој било од следните модули: В+ D или В+E, или В+F или G или H.

3. За категоријата D:

За чамци со должина на трупот од 2,5 до 12 метри: внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или испитување од типот ЕС (модул В), од Прилог 7 од овој правилник, дополнети со усогласеноста на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник или било кој од следните модули: В+ D, или В+E, или В+F или G или H.

4. За пловни објекти за рекреација за сопствена употреба: внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или испитување на типот ЕС (модул В) од Прилог 7 од овој правилник, дополнети со усогласеноста на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или било кој од следните модули: В+ D, или В+E, или В+F или G или H.

5. За компонентите пропишани во Прилог 2 од овој правилник: некои од следните модули: В+С, или В+D, или В+F, или G или H.

6. За емисии на издувни гасови: за производите од член 1 од овој правилник се применува испитување на типот ЕС (модул В) од Прилог 7 од овој правилник, дополнет со усогласеноста на типот (модул С) од Прилог 8 од овој правилник, или кој било од следните модули: В+ D, или В+E, или В+F или G или H.

7. За емисии на бучава:

а) за производите од член 1 од овој правилник производителот на пловниот објект или неговиот овластен застапник ќе примени:

- ако се спроведуваат тестирања со користење на усогласен стандард за мерење на бучавата: или внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник или поединечна верификација (модул G) од Прилог 11 од овој правилник, или потполна контрола на квалитетот (модул H) од Прилог 12 од овој правилник.

- кога за проценка се користи бројот Froude и методот за сооднос за префрлање на силата: внатрешна контрола на производството (модул А) од Прилог 5 од овој правилник, или внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или поединечна верификација (модул G) од Прилог 11 од овој правилник, или потполна контрола на квалитетот (модул H) од Прилог 12 од овој правилник.

- во случај кога референтните податоци за пловниот објект поставени во согласност со точка 7 а) алинеја 1 од овој член, за вршење на проценка се користат: или внатрешна контрола на производството (модул А) од Прилог 5 од овој правилник, или внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или поединечна верификација (модул G) од Прилог 11 од овој правилник, или потполна контрола на квалитетот (модул H) од Прилог 12 од овој правилник.

б) за производителот од член 1 од овој правилник производителот на пловниот објект или неговиот овластен застапник ќе примени: внатрешна контрола на производството + тестирање (модул Аа) од Прилог 6 од овој правилник, или модулите G или H.

IV. Техничка документација

Член 10

Техничката документација од Прилог 13 од овој правилник за соодветниот пловен објект, треба да ги содржи сите потребни податоци за оцена на сообразност согласно суштествените барања.

V. Тела за оцена на сообразност

Член 11

Овластеното тело за оцена на сообразност покрај условите пропишани со Законот за безбедност на производите, треба да ги исполнува и критериумите за овластување од Прилог 14 од овој правилник.

Член 12

Писмената изјава за усогласеност од Прилог 15 од овој правилник, секогаш треба да биде со пловниот објект за рекреација и трба да биде содржана во прирачникот од производителот.

Член 13

Пловните објекти за рекреација, пловните објекти за рекреација за сопствена употреба и компонентите од Прилог 2 од овој правилник кои ги исполнуваат суштествените барања од Прилог 1 од овој правилник, кога се пласираат на пазар треба да имаат втиснато СЕ ознака за сообразност.

Вонбродските мотори и моторите управувани со крма со интегрален издувен систем кои ги исполнуваат суштествените барања од Прилог 1 под Б и В од овој правилник, кога се пласираат на пазар треба да имаат втиснато СЕ ознака за сообразност.

Графичката форма на СЕ обележувањето за сообразност е дадена во Прилог 4 од овој правилник.

СЕ обележувањето за сообразност треба да е видливо, читливо и неизбришливо.

Обележувањето СЕ е придружено со број за идентификација на овластеното тело за спроведување на постапките за оцена на сообразност од Прилог 9, 10, 11, 12 и 16 од овој правилник.

На рекреативниот пловен објект не треба да се прикачуваат ознаки, знаци и натписи кои можат да доведат во заблуда трета страна за значењето и за формата на СЕ обележувањето. На рекреативниот пловен објект може да се поставуваат други ознаки доколку со тоа не се намалат видливоста, читливоста и значењето на СЕ обележувањето за сообразност.

Ако при надзорот се утврди дека СЕ обележувањето е погрешно поставено, производителот или неговиот овластен застапник треба обележувањето да го усогласат со овој правилник и тоа на целата количина од погрешно обележените производи.

Без да е во спротивност со член 7 од овој правилник, ако се утврди дека СЕ обележувањето е поставено погрешно, производителот или неговиот овластен застапник има обврска да го исправи истото под услови утврдени од органот за надзор на пазарот. Кога несоо-

бразноста продолжува, органот за надзор на пазарот презема соодветни мерки за ограничување или забрана за ставање на пазар на рекреативниот пловен објект или за проверка дали истиот е повлечен од пазарот согласно постапката од Прилог 7 од овој правилник.

Член 14

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од овој правилник се дадени во прилог и се составен дел од овој правилник.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 15

Одредбата од член 13 од овој правилник, ќе се применува од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија или по влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразност со Европската Заедница и со назначување на овластено тело за оцена на сообразност за вршење на задачите во врска со постапките за оцена на сообразност именувани од Европската Комисија, за производство на пловни објекти за рекреација.

Член 16

До пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија или до влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразност со Европската Заедница, секој пловен објект за рекреација или компонентите од Прилог 2 од овој правилник, кои се увезуваат и кои се пуштаат на пазар во Република Македонија, треба да поседуваат писмена изјава за усогласеност издадена од телото за оцена на сообразност во Република Македонија.

Писмената изјава за усогласеност од став 1 од овој член, се издава врз основа на ЕС изјава за сообразност од производителот, писмена изјава за усогласеност за ЕС испитување на тип, писмена изјава за усогласеност за одобрен систем за обезбедување на квалитет, резултати од соодветни извршени тестирања и анализа на степенот на усогласеност со суштествените барања утврдени со одредбите од овој правилник.

Доколку се утврди дека пловниот објект за рекреација или компонентите од Прилог 2 од овој правилник, не ги задоволува барањата утврдени со овој правилник, не се издава писмена изјава за усогласеност од телото за оцена на сообразност.

Производителите на пловни објекти за рекреација или на компонентите од Прилог 2 од овој правилник, можат да пуштат на пазар пловни објекти за рекреација и компоненти од Прилог 2 од овој правилник без прикачување на ознака за сообразност или СЕ обележување, доколку истите се произведени во Република Македонија и ги задоволуваат суштествените барања кои се утврдени со одредбите од овој правилник.

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-16234/1
9 декември 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

Суштествени барања

Терминот “пловни објекти” употребен во овој прилог, се однесува на пловните објекти за рекреација и пловните објекти за рекреација за сопствена употреба.

A. Суштествени барања за безбедност за дизајнот и конструкција на пловни објекти

1. Категорија на дизајн на пловни објекти

Категорија на дизајнот	Јачина на ветер (скала на бофорт)	Висина на бран (H 1/3 метри)
A – “океан”	над 8	над 4
B – “на отворено море”	до и вклучувајќи 8	до и вклучувајќи 4
C – “крајбрежен”	до и вклучувајќи 6	до и вклучувајќи 2
D – “заштитени води”	до и вклучувајќи 4	до и вклучувајќи 0,3

Дефиниции:

A: “океан” пловен објект дизајниран за продолжени патувања кога временските услови можат да надминат јачина на ветерот 8 Bf и висина на бран од 4 метри и повеќе, при тоа исклучувајќи вонредни услови и бродови што се во голема мерка самодоволни;

B: “на отворено море” пловен објект наменет за патувања при јачина на ветер до 8 Bf вклучувајќи и 8 Bf, а висината на бран до 4 метри вклучувајќи и 4 метри;

C: “крајбрежни” пловен објект наменет за патувања во крајбрежни води, големи заливи, естуари езера и реки при јачина на ветер до 6 Bf вклучувајќи и 6 Bf, а висина на бран до 2 метри вклучувајќи и 2 метри;

D: “заштитени води” пловен објект дизајниран за патувања по заштитени крајбрежни води, мали заливи, мали езера, реки и канали кога можат да се почувствуваат услови на ветер со јачина од 4Bf и повеќе и висина на бран до 0,3 метри вклучувајќи и 0,3 метри, со повремени бранови од 0,5 метри максимална висина (пр. бранови предизвикани од други бродови кои пловат);

Пловните објекти од секоја категорија треба да бидат дизајнирани и изградени за да ги издржат тие параметри во однос на стабилноста, способноста за пловидба и други релевантни суштествени барања од овој прилог и да имаат добри карактеристики за ракување.

2. Општи барања

Пловните објекти за рекреација треба да ги исполнуваат суштествените барања до оној степен до кој тие се однесуваат на нив.

2.1. Идентификација на пловните објекти

Секој пловен објект се обележува со број за идентификација кој ги вклучува следните податоци:

- ознака/шифра на производителот;
- државата во која пловниот објект е произведен;
- единствен сериски број;
- година на производство и
- година на моделот.

Релевантниот усогласен стандард дава детални податоци за тие барања.

2.2. Табличка на производителот

На трупот секој пловен објект треба да биде прикачена плочка со натпис на производителот, одделно од бројот за идентификација со податоци за:

- назив на производителот;
- СЕ обележување согласно Прилог 4 од овој правилник;
- категорија на пловниот објект согласно точка 1 од овој прилог;
- максимално дозволен товар препорачан од страна на производителот, согласно потточка 3.6. од овој прилог, исклучувајќи ја тежината на содржината на поправените резервоари кога се полни;
- препорака на производителот за најголемиот допуштен број на лица кои можат да се качат на пловниот објект при пловење.

2.3. Заштита од паѓање од пловниот објект во вода и средства за повторно качување на пловниот објект

Во зависност од категоријата на моделот, пловниот објект треба да се проектира на начин што ги минимизира ризиците од паѓање надвор од пловниот објект и го олеснува повторното качување на истиот.

2.4. Видливост од главното кормиларско место

Кај моторните пловни објекти треба да биде обезбедена видливост од главното место на управување во сите насоки во нормални услови на пловидба (брзина и товар).

2.5. Прирачник за сопственикот

За секој пловен објект треба да биде изготвен прирачник за користење на македонски и англиски јазик . Овој прирачник особено треба да упатува на ризиците од поплава и пожар и да ги содржи информациите пропишани во потточка 2.2., 3.6. и точка 4 од овој прилог, како и податокот за сопствената тежина на пловниот објект изразена во килограми.

3. Барања за издржливоста и конструкцијата на пловниот објект

3.1. Конструкција

Со изборот и комбинацијата на материјали и начинот на неговата изградба, се обезбедува пловниот објект да биде доволно цврст во сите аспекти. Особено внимание се посветува на категоријата на моделот, согласно со точка 1 од овој прилог и на максимално дозволеният товар од страна на производителот, согласно потточка 3.6 од овој прилог.

3.2. Стабилност и дел од водена линија до палуба

Пловниот објект треба да има доволна стабилност и дел од водена линија до палуба, според категоријата на моделот од точка 1 од овој прилог и максимално дозволен товар од страна на производителот, согласно потточка 3.6 од овој прилог.

3.3. Способност за одржување на површината на водата и пловење

Пловниот објект се конструира на начин да ги обезбеди карактеристиките за одржување на површината на водата, усогласени со неговата категорија и модел согласно со точка 1 и максимално препорачаната носивост од производителот согласно подточка 3.6 од овој прилог. Сите пловни објекти со повеќеслојни трупови се така проектирани да бидат способни да се одржат на вода кога се во превртена положба.

Пловните објекти со должина под 6,00 метри за кои постои сомневање дека можат да се поплават кога се употребуваат според категоријата, треба да бидат обезбедени со соодветни средства за пловење во случај на потопување.

3.4. Отвори на трупот, палубата и горната конструкција

Отворите на трупот, палубата и горната конструкција не ја загрозуваат издржливоста на конструкцијата на пловниот објект или неговата отпорност на временски влијанија, кога се затворени.

Прозорците, отворите, вратите и капаците го издржуваат водениот притисок кој може да се појави при нивна специфична положба, како и точките на тежина од лицата што се движат на палубата.

Преку арматурата на трупот проектирана да овозможи пат на водата низ трупот или надвор од него, под водот за вода што одговара на максимално препорачаната носивост од производителот, согласно подточка 3.6 од овој прилог, пловниот објект треба да биде опремен со лесно пристапни затворачи.

3.5. Потопување

Сите пловни објекти треба да бидат така проектирани за ризикот од потопување да се сведе на минимум.

Посебно внимание треба да се обрне на:

- кабините и басените за вода кои треба да имаат одводи за самопразнење или други уреди за да се спречи навлегувањето на вода во внатрешниот дел на пловниот објект;
- уредите за вентилација и на
- отстранувањето на вода со помош на пумпи и други уреди.

3.6. Максимално дозволен товар од страна на производителот

Максимално дозволениот товар од производителот (за гориво, вода, намирници, разна опрема и луѓе (изразен во килограми), за која е проектиран пловниот објект, а е наведена на плочата, се утврдува според: категоријата на моделот, согласно точка 1 од овој прилог, стабилноста и делот од водената линија до палубата, согласно точка 3 потточка 3.2. од овој прилог и способноста за одржување на површината на водата и пловење, согласно точка 3 потточка 3.3 од овој прилог.

3.7. Складиштен простор на сплав за спасување

Сите пловни објекти од категоријата А, В, С и D со должина над 6,00 метри треба да имаат едно или повеќе места за товарење во сплавот/сплавовите за спасување, доволно просторни за да го соберат бројот на лица за кои е проектиран пловниот објект, а е препорачан од производителот. Овој/овие складишен простор(и), трба да биде пристапен во секое време.

3.8. Опрема за спасување

Сите пловни објекти погодни за домување со повеќеслоен труп и должина над 12 метри треба да се опремени со опрема за спасување, во случај на превртување на пловниот објект.

Сите пловни објекти имаат опрема за спасување во случај на пожар.

3.9. Закотвување прицврстување и влечење

Сите пловни објекти, земајки ја предвид категоријата на модел и нивните карактеристики, трба да имаат еден или повеќе цврсти пунктови или друга опрема за безбедно прифаќање при закотвување, прицврстување и влечење.

4. Карактеристики при ракување

Производителот обезбедува карактеристики за ракување со пловниот објект предвидени за најмоќен мотор, за кој е проектиран и конструиран пловниот објект. Кај сите мотори за пловни објекти за рекреација, максималната моќност на моторот е наведена во припачникот од производителот во согласност со хармонизираниот стандард.

5. Критериуми за монтажа

5.1. Мотори и простор за мотори

5.1.1. Вграден мотор

Сите вградени мотори на пловниот објект се поставуваат во затворен дел одделен од деловите за лица и се монтирани на начин што обезбедува минимален ризик од пожари или од ширење на пожари, како и од опасности од токсични пареи, топлина, бучава или вибрации во деловите за живеење на пловниот објект.

Деловите на моторот и помошните уреди кои подлежат на зачестени прегледи и/или сервисирање се лесно пристапни.

Изолациските материјали во деловите од моторот се незапаливи.

5.1.2. Вентилација

Просторот каде што е сместен моторот се вентилира. Опасното продирање на вода низ отворите во овој дел треба да се спречи.

5.1.3. Изложени делови

Доколку моторот не е заштитен со капак или сопствено куќиште, изложените подвижни или врели делови од моторот кои би можеле да предизвикаат повреда на некое лице треба да бидат ефикасно заштитени.

5.1.4. Стартување на моторот со надворешна монтажа

Сите бродови со вонбродски мотори имаат уред за спречување на стартување на моторот во брзина, освен:

- (а) кога моторот произведува под 500 њутни (N) на статичен потисок;
- (б) кога моторот има регулатор за ограничување на потисокот на 500 њутни (N) при стартување на моторот.

5.1.5. Пловни објекти за лична употреба

Пловниот објект за лична употреба се дизајнира со автоматски прекинувач на моторот или со автоматско средство за да обезбеди намалена брзина, кружно движење напред кога управувачот намерно се симнува или паѓа од палубата.

5.2.1. Гориво

Полнењето, складирањето, вентилацијата и инсталациите за снабдување со гориво се така проектирани и инсталирани да го сведат ризикот од пожар и експлозија на минимум.

5.2.2. Резервоари за гориво

Резервоарите за гориво, линиите и цревата се обезбедени и одделени или заштитени од секаков извор на поголема топлина. Материјалот од кој се направени резервоарите и начинот на нивната изградба се според нивниот капацитет и видот на горивото. Сите простории на резервоарот треба да се вентилираат.

Бензинот треба да се чува во резервоари кој не се дел од трупот на пловниот објект и се:

- (а) изолирани од делот на моторот и од сите други извори на палење и
- (б) одделени од просториите за престој.

Дизел горивото по исклучок од претходниот став може да се чува и во резервоари што се составен дел на трупот на пловниот објект.

5.3. Електрични системи

Електричните системи треба да се така проектирани и инсталирани да обезбедуваат правилно функционирање на пловниот објект во нормални услови на употреба и на начин што ризикот од пожар или електричен удар го сведуваат на минимум.

Потребно е внимание при обезбедувањето заштита од преоптоварување и од кратка врска на сите струјни кола, со исклучок на колата за стартување на моторот напојуван од акумулатор.

Се обезбедува вентилација за да се спречи акумулацијата на гасови што може да се испуштаат од акумулаторите. Акумулаторите треба да се сигурно обезбедени и заштитени од навлегување на вода.

5.4. Систем за управување

5.4.1. Општо

Системите за управување се проектирани, произведени и инсталирани за пренос на товарот при управување во предвидени услови за работа.

5.4.2. Подготовки во случај на итност

Едрилиците и едномоторните чамци со вграден мотор кои имаат системи за далечинско управување на кормилото се обезбедени со ургентни уреди за управување на пловниот објект со намалена брзина.

5.5. Систем за гас

Системите за гас за домашна употреба се од типот со извлекување на пареа и се проектирани и инсталирани за да спречат испуштање и ризик од експлозија како и да овозможат тестирање на испуштање. Материјалите и компонентите одговараат за специфичен гас што се употребува за издржување на удари и налети карактеристични за средина во која се плови.

Секој уред трба да биде опремен со уред за прекин на пламенот на сите горилници. Секој уред на гас треба да се снабдува од посебен одвод на дистрибутивната мрежа и секој уред треба да биде управуван со посебен уред за затворање. Треба да се обезбеди и соодветна вентилација со цел спречување на опасности од испуштање гас и палење на производите.

Секој пловен објект со постојано инсталиран систем за гас има куќиште за сместување на сите боци за гас. Куќиштето треба да биде одделено од местата за живеење, да има пристап само однадвор и да се вентилира однадвор за испуштениот гас да излезе надвор. Секој постојан систем за гас треба да се испитува по инсталирањето.

5.6. Противпожарна заштита

5.6.1. Општо

Ризикот од пожар и негово ширење се зема предвид и кај монтираната опрема и кај диспозициската поставеност на пловниот објект. Посебно внимание треба да се обрне на местата со уреди со отворен пламен, врели површини или мотори и помошни уреди, претекување на масло и гориво, непокриени цевки за масло и гориво и избегнување на влечење на електрична жица над врелата површина на машините.

5.6.2. Противпожарна опрема

Пловниот објект се обезбедува со противпожарна опрема што е соодветна за опасноста од пожар, или треба да се назначат позицијата и капацитетот на противпожарната опрема што се соодветни за опасноста од пожар. Пловен објект неможе да се стави во употреба без соодветна противпожарна опрема. Дополнувањата поставени на бензинските мотори се заштитуваат со систем за гаснење на пожар, кој ја елиминира потребата да се отвора тој додаток во случај на пожар. Таму каде што е соодветно, може да има подвижни уреди за гасење пожар, поставени на место што ќе овозможи лесно да се на дофат од положбата кога се управува пловниот објект.

5.7. Светла за навигација

Светлата за навигација поставени на пловниот објект, треба да се усогласат со регулативата Колрег од 1972 година или со регулативата CEVNI.

5.8. Заштита од испуштање на отпадни материи и инсталации што го олеснуваат истоварувањето отпадоци на брегот

Пловниот објект треба да е изграден на начин за да се спречи испуштањето на отпадни материи (масло, гориво итн.) од него.

Пловен објект опремен со тоалети треба да има:

- а) резервоари за задржување, или
- б) место за резервоари за задржување.

Пловниот објект со постојано инсталирани резервоари за задржување е опремен со стандардна врска за исфрлање, за да се овозможи цевките на приемните инсталации да се поврзат со оние за исфрлање од пловниот објект.

Сите цевки за отпадоци од човечко потекло кои минуваат низ трупот, треба да се опремени со вентили кои можат да се прицврстат во затворена положба.

Б. Суштествени барања за издувни емисии од погонските мотори

Погонските мотори треба да се во согласност со следниве суштински барања за издувни емисии.

1. Идентификација на моторот

1.1. Секој мотор треба да биде јасно означен со следниве податоци:

- марка на производителот на моторот или трговско име,
- тип, серија на моторот, ако има,
- единствен број за идентификација на моторот,
- СЕ обележување, ако е пропишано согласно одредбите од овој правилник.

1.2. Ознаките од делот Б точка 1 потточка 1.1. од овој прилог треба да траат колку што трае нормалното функционирање на моторот. Ознаките треба да се јасни, читливи и неизбришливи. Ако се користат лепенки или таблички, тие треба да се прицврстени на начин да траат во текот на целосното нормално функционирање на моторот, а лепенките/табличките да не можат да се отстранат без да се уништат или да се оштетат.

1.3. Ознаките треба да се прицврстени на делот на моторот што е неопходен за нормална работа на моторот и истиот нема да се заменува за време на функционирањето на моторот.

1.4. Ознаките треба да се така поставени за да може лесно да ги чита просечно лице откако моторот ќе се стави во употреба со сите компоненти неопходни за негова работа.

2. Барања за издувни емисии

Погонските мотори треба да се дизајнирани, изградени и составени на начин што кога точно ќе се инсталираат и кога се во нормална употреба, емисиите да не ги надминат граничните вредности што се добиваат од следнава табела.

Табела 1

Тип	Јаглерод монооксид $CO = A + B/P_N^n$			Хидрокарбони $HC = A + B/P_N^n$			Нитроген оксиди NO_x	Партикулати РТ
	A	B	n	A	B	n		
Двотактно палење	150,0	600,0	1,0	30,0	100,0	0,75	10,0	Нема
Четири тактно палење	150,0	600,0	1,0	6,0	50,0	0,75	15,0	Нема
Палење со компресија	5,0	0	0	1,5	2,0	0,5	9,8	1,0

Каде што A, B и n се константи во согласност со табелата, P_N е проценетата моќ на моторот во kW, а издувните емисии се мерат во согласност со усогласените стандарди.

За моторите над 130 kW може да се користат или E3 (IMO) или E5 (рекреативни бродови) циклуси.

Референтните горива што се користат за тестот на емисијата со бензин како гориво и со дизел треба да се одредат во Директивата 98/69/E3 (Анекс IX, табели 1 и 2) и за оние мотори што користат течен петролеум-гас, онака како што е одредено во Директивата 98/77/E3.

3. Трајност

Производителот на моторот обезбедува инсталација на моторот и упатства за одржување, кои, ако се применат, значат дека моторот во нормална употреба ќе продолжи да ги исполнува пропишаните граници од табела 1 од овој прилог во текот на нормалното функционирање на моторот и под нормални услови за употреба.

Овие информации се добиваат од страна на производителот на моторот со претходно тестирање на издржливоста, врз основа на нормални циклуси на работа, и со пресметка на оптоварувањето на компонентите за производителот да ги подготви неопходните упатства за одржување и да ги издаде со сите нови мотори тогаш кога за првпат ги пласира на пазарот.

За нормално функционирање на моторот се смета:

- а) вградени мотори или мотори управувани со крма со или без интегрален издувен систем: 480 часа или 10 години;
- б) мотори на пловни објекти за лична употреба: 350 часа или пет години;
- в) вонбродски мотори: 350 часа или 10 години.

4. Прирачник за сопственикот

За секој мотор треба да биде изготвен прирачник за користење на македонски и англиски јазик. Овој прирачник треба да:

- а) обезбедува упатства за инсталацијата и начинот на одржување, кои се потребни за да се обезбеди соодветното функционирање на моторот со цел да се исполнат барањата од делот Б точка 3 став 3 од овој прилог;
- б) ја одредува моќта на моторот кога се мери во согласност со усогласените стандарди.

В. Суштински барања за емисиите на бучава

Пловните објекти за рекреација со вградени мотори или со мотори управувани со крма без интегрален издувен систем, пловните објекти за лична употреба, вонбродските мотори и моторите управувани со крма со интегрален издувен систем, треба да се во согласност со суштествените барања за емисијата на бучава и тоа:

1. Нивоа на емисија на бучава

1.1. Пловните објекти за рекреација со вградени мотори или со мотори управувани со крма без интегрален издувен систем, пловните објекти за сопствена употреба, вонбродските мотори и моторите управувани со крма со интегрален издувен систем, се дизајнираат, градат и се составуваат за емисиите за бучава која се мери во согласност со усогласените стандарди.

Емисиите на бучава не треба да ги надминуваат граничните вредности пропишани во следнава табела:

Табела 2

Единечна моќ на моторот во kW	Максимален притисок на звукот = LpAS max
$P_n \leq 10$	67
$10 < P_n \leq 40$	72
$P_n > 40$	75

каде што P_n = проценета моќ на моторот во kW при проценета брзина и L_{pASmax} = максимален притисок на нивото на звукот во dB.

За единици со двоен мотор и повеќекратен мотор на сите видови мотори, можат да се дозволат 3dB.

1.2. Како алтернатива на тестовите за мерење на јачината на звукот, конфигурацијата на пловните објекти за рекреација со вградени мотори или со мотори управувани со крма, без интегрален издувен систем, треба да е во согласност со барањата за бучава од табела 2, ако имаат Froude број од ≤ 1.1 , а сооднос на префрлање на моќноста од ≤ 40 , таму каде што моторот и издувниот систем се инсталирани во согласност со спецификациите на производителот на моторот.

1.3. "Froude – број" се пресметува со делење на максималната брзина на чамецот V (m/s) со квадратниот корен од должината на газистетол l_{wl} (m) помножена со дадената гравитациска константа ($g=9,8m/s^2$).

$$Fn = \frac{V}{\sqrt{(g.Lwl)}}$$

„Соодност на префрлање на моќта“ се пресметува со делење на моќта

на моторот P (kW) со префрлање на бродот D (t) = $\frac{P}{D}$

1.4. Како понатамошна алтернатива на тестовите за мерење на јачината на звукот, пловните објекти за рекреација со вградени мотори или со мотори управувани со крма со конфигурации без интегрален издувен систем, треба да ги исполнуваат барањата за емисија на бучава пропишани во овој прилог, ако нивните клучни параметри на дизајнот се исти или се компатибилни на оние од овластен референтен чамец за толеранцијата на усогласените стандарди.

1.5. „Овластен референтен чамец“ е конкретна комбинација на трупот/вградениот мотор или мотор управуван со крма без интегрален издувен систем, кој ги исполнува барањата за емисија на бучава во случај кога се мери во согласност со делот В. точка 1.1 од овој прилог, а за кој соодветните клучни параметри на дизајнот и мерките на нивото на звукот се вклучени во објавениот список на овластени референтни бродови.

2. Прирачник за сопственикот

За пловни објекти за рекреација со вградени мотори или со мотори управувани со крма со или без интегрален издувен систем и за пловни објекти за сопствена употреба, прирачникот за сопственикот што се бара според Дел А точка 2. потточка 2.5 од овој прилог, треба да вклучат информации потребни за да се одржуваат пловните објекти и издувниот систем во состојба која, до тој степен до кој е практично, ќе обезбеди следење на конкретните гранични вредности на бучавата тогаш кога е во нормална употреба.

За вонбродските мотори, прирачникот за сопственикот што се бара според Дел Б точка 4 од овој прилог ги дава неопходните упатства за одржување на вонбродските мотори во состојба која, ќе обезбеди исполнување на конкретните гранични вредности на бучавата тогаш кога е во нормална употреба.

Прилог 2

Компоненти

1. Опрема заштитена од палење за внатрешен мотор и машини за погон на крмата;
2. Уреди за заштита од стартување на преносникот на моторите за надворешна монтажа;
3. Управувачи, механизми за управување и кабелски склопови.
4. Резервоари за гориво наменети за фиксни инсталации и црева за гориво;
5. Префабрикувани отвори и прозорци.

Прилог 3

Изјава од градителот или неговиот овластен застапник или лицето одговорно за ставање на пазарот

(Член 7 став 2 и 3)

а) Изјавата од градителот или од неговиот овластен застапник, од член 7 став 2 од овој правилник (за делумно завршен пловен објект) содржи:

- име и адреса на градителот;
- име и адреса на претставникот на градителот или на лицето одговорно за ставање на пазарот;
- опис на делумно завршениот пловен објект;
- изјава за намерата за завршување на делумно завршениот пловен објект од други и дека истиот е усогласен со суштествените барања, применливи во фазата на изградба во која пловниот објект се наоѓа.


б) Изјавата од градителот, неговиот овластен застапник или лицето одговорно за ставање на пазарот од член 7 став 3 од овој правилник (за компонентите) содржи:

- име и адреса на градителот;
- име и адреса на претставникот на градителот, или на лицето одговорно за ставање на пазарот;
- опис на компонентата;
- изјава дека компонентата е усогласена со релевантните суштествени барања.

Прилог 4

“ СЕ “ обележување

“СЕ” обележувањето се состои од почетните букви “СЕ” во следнава форма:



СЕ обележувањето треба да биде со верикална димензија не помала од 5 mm. Ако СЕ обележувањето е намалено или зголемено, треба да се запазат пропорциите дадени на горниот цртеж.

По ознаката СЕ следува идентификациски број на овластеното тело, доколку истото интервенира со контрола на производството.

Прилог 5

Внатрешна контрола на производството
(модул А)

1. Производителот или неговиот овластен застапник, кој ги извршува работите од точка 2 од овој прилог, гарантира и изјавува дека спомнатите производи ги исполнуваат барањата од овој правилник кои се однесуваат на истите. Произведувачот или неговиот овластен застапник, ја втиснува ознаката "CE" на секој производ и подготвува писмена изјава за усогласеност.
2. Производителот изработува техничка документација опишана во точка 3 од овој прилог и тој или неговиот овластен застапник, или лицето одговорно за ставање на производот на пазар, ја чува на располагање за релевантните национални органи за инспекција во рок од најмалку 10 години од производството на последниот производ.
3. Техничката документација овозможува проценување на сообразноста на производите со барањата од овој правилник. Таа во себе вклучува, доколку е соодветно за проценување, проект, производство и функционирање на производот согласно Прилог 13 од овој правилник.
4. Производителот или неговиот овластен застапник, примерок од изјавата за усогласеност чуваат заедно со техничката документација.
5. Производителот ги презема сите неопходни мерки за производниот процес да овозможи усогласување на производите со техничката документација од точка 2 од овој прилог и со барањата од овој правилник кои се однесуваат на истите.

Прилог 6

Внатрешна контрола на производството плус тестови
(Модул Аа, опција 1)

Овој модул се состои од модул А, пропишан во Прилог 5 од овој правилник, со следните дополнителни барања:

А. Дизајн и градба

На еден или на неколку пловни објекти што го претставуваат производството на производителот, еден или повеќе тестови, еднакви пресметки или контроли треба да се спроведе од страна на производителот или во негово име и тоа:

- а) тест за стабилност според Дел А точка 3. потточка 3.2 на Суштествените барања согласно Прилог 1 под А од овој правилник;
- б) тест за карактеристики на пловната состојба според Дел А точка 3. потточка 3.3. на Суштествените барања согласно Прилог 1 под А од овој правилник.

Одредби што се заеднички за двете варијанти:

Тестовите или пресметките или контролите од претходниот став се спроведуваат под надзор на овластено тело, избрано од производителот.

Б. Емисии на бучава

За пловни објекти за рекреација опремени со вградени мотори или со мотори управувани со крма без интегрален издувен систем и за пловни објекти за лична употреба тестовите за емисија на звукот дефинирани во Прилог 1 дел В од овој правилник, на еден или на неколку пловни објекти ги спроведува производителот на пловниот објект, или друг во негово име, под надзор на овластено тело, избрано од страна на производителот.

За вонбродски мотори и мотори управувани со крма со интегрален издувен систем на еден или на неколку пловни објекти што го претставуваат производството на производителот на пловните објекти тестовите за емисија на звукот дефинирани во Прилог 1 дел В од овој правилник ги спроведува производителот на пловниот објект, или друг во негово име, под надзор на овластено тело, избрано од страна на производителот.

Таму каде што се тестира повеќе од еден мотор од една серија мотори, се применува статистичкиот метод пропишан во Прилог 17 од овој правилник, за да се обезбеди усогласеност на примерокот.

Прилог 7

Испитувања од типот на ЕС
(модул В)

1. Овластеното тело за оценка на сообразност потврдува и врши атестирање за тоа дали примерокот кој го претставува планираното производство, ги исполнува одредбите од правилникот кои се однесуваат за него.

2. Барање за испитување од типот на ЕС поднесува производителот или негов овластен застапник, до овластено тело за оценка на сообразност по свој избор:

Барањето содржи:

- име и адреса на производителот, а доколку барањето е поднесено од овластен застапник, и неговото име и адреса;
- писмена изјава за тоа дека исто барање не е поднесено кај друго овластено тело и
- техничка документација, како што е опишана во точка 3 од овој прилог.

Подносителот на барањето му дава на располагање примерок од предвиденото производство на овластеното тело за оценка на сообразност, по натаму во текстот наречен „тип“.

Овластеното тело за оценка на сообразност може да побара и други примероци доколку се потребни за вршењето на програмата за тестирање.

3. Техничката документација овозможува сообразност на производот со барањата кои се предмет на оценување. Истата ги вклучува колку што е релевантно за проценувањето, проектот, производството и функционирањето на производот согласно Прилог 13 од овој правилник.

4. Овластеното тело за оценка на сообразност:

4.1. ја проверува техничката документација, потврдува дали типот е произведен во согласност со техничката документација и ги идентификува елементите проектирани во согласност со релевантните одредби од стандардите од точка 5 од овој прилог, како и компонентите проектирани без примена на релевантните одредби на тие стандарди;

4.2. врши или извршило соодветни проверки и неопходни тестирања за да провери дали, кога не се применети стандардите од точка 5 од овој прилог, решенијата донесени од производителот ги исполнуваат суштествените барања;

4.3. врши или извршило соодветни проверки и неопходни тестирања за да провери дали, кога производителот избрал да применува релевантни стандарди, всушност тие биле применети;

4.4. се согласува со подносителот на барањето за локацијата на изведување на проверките и тестирањата.

5. Кога типот ги исполнува одредбите од правилникот, овластеното тело за оценка на сообразност на подносителот на барањето му издава атест од испитувањето на типот на ЕС. Атестот содржи име и адреса на производителот, заклучоци од испитувањето, услови на неговата важност и неопходни податоци за идентификување на одобрениот тип.

Во прилог кон атестот се доставува и список на релевантни делови на техничката документација, а еден примерок задржува и овластеното тело за оценка на сообразност.

Ако издавањето атест се одбие, овластеното тело за оценка на сообразност ваквото одбивање го образложува со детални причини.

6. Подносителот на барањето, го известува овластеното тело за оценка на сообразност кое ја има техничката документација за атестот од испитувањето на типот ЕС, за сите измени на одобрениот производ за што мора да се добие ново одобрување кога тие измени влијаат на усогласувањето на производот. Ваквото дополнително одобрување се дава во форма на дополнување на оригиналниот атест на типот ЕС.

7. Секое овластено тело за оценка на сообразност, на другите овластени тела им доставува релевантни информации за атестите од испитувањата на типот ЕС и издадените дополнувања и повлекувања.

8. Останатите овластени тела за оценка на сообразност, добиваат примероци од атестите од испитувањата на типот ЕС, односно од нивните дополнувања. Анексите на атестите се чуваат на располагање за другите овластени тела за оценка на сообразност.

9. Производителот или неговиот овластен застапник или лицето одговорно за ставање на производот на пазарот, со техничката документација чуваат и примероци од атестите од испитување на типот ЕС и од нивните дополнувања во рок од најмалку 10 години од производството на последниот производ.

(*) Еден тип може да опфаќа неколку верзии од производот доколку со разликите меѓу верзиите не се влијае на нивото на сигурност и останатите барања за перформансите на еден производ.

Прилог 8

Сообразност со типот
(модул С)

1. Производителот или неговиот овластен застапник, гарантира и изјавува дека производите се во согласност со типот опишан во атестот од испитувањето на типот ЕС и дека ги задоволуваат суштествените барања кои се однесуваат на нив. Производителот го втиснува СЕ обележувањето на секој производ согласно Прилог 4 од овој правилник и изработува писмена изјава за усогласеност согласно Прилог 15 од овој правилник.

2. Производителот ги презема сите неопходни мерки за проверка дали производниот процес гарантира сообразност на произведените производи со типот опишан во атестот од испитување на типот и со суштествените барања кои се однесуваат на нив.

3. Производителот или неговиот овластен застапник или лицето одговорно за ставање на производот на пазарот, чува примерок од изјвата за усогласеност во рок од најмалку 10 години од последното производство на производот согласно Прилог 13 од овој правилник.

4. Во однос на процената на усогласеноста со барањата за издувни емисии и ако производителот не работи според релевантен систем на квалитет од Прилог 12 од овој правилник, овластеното тело избрано од производителот, може да спроведува или спровело проверки на производот во произволни интервали. Кога нивото на квалитет се оцени како незадоволително или кога е неопходно да се потврди валидноста на податоците презентирани од страна на производителот, се користи следнава процедура:

Од серијата се зема еден мотор и се подложува на тестовите од Прилог 1 дел Б од овој правилник. Моторите што се тестираат треба, делумно или целосно, да се користат според спецификациите на производителот. Ако одредените издувни емисии на моторот земен од серијата ги надминуваат граничните вредности од Прилог 1 дел Б од овој правилник, производителот може да побара да се земат мерки на примерок од моторите од серијата, вклучувајќи го и првобитно земениот мотор. За да се обезбеди усогласеност на примерокот на моторот од точка 4 од овој прилог, се применува статистичкиот метод од Прилог 17 од овој правилник.

Прилог 9

Контрола на квалитетот на производот
(модул D)

1. Производителот кој ги исполнува обврските од точка 2 од овој прилог гарантира и изјавува дека спомнатите производи се во согласност со типот опишан во атестот од испитувањето на типот ЕС и дека тие ги задоволуваат суштествените барања предвидени за нив. Производителот или неговиот овластен застапник, втиснува СЕ обележување на секој производ и изработува писмена изјава за усогласеност согласно Прилог 15 од овој правилник. СЕ обележувањето се става заедно со идентификацискиот број на овластеното тело надлежно за контрола, согласно точка 4 од овој прилог.

2. Производителот употребува проверен систем за контрола на производството, проверка на готов производ и испитување согласно точка 3 од овој прилог и тој подлежи на надзор, согласно точка 4 од овој прилог.

3. Систем за квалитет

Производителот поднесува барање за проценка на неговиот систем за квалитет на производитите кај овластено тело за оценка на сообразност по свој избор.

3.1. Барањето содржи:

- релевантни информации за предвидената категорија на производот;
- документацијата за системот за квалитет;
- доколку е потребно, техничка документација за одобрениот тип согласно Прилог 13 од овој правилник и примерок од атестот од испитувањето на типот ЕС.

3.2. Системот за квалитет обезбедува сообразност на производите со типот опишан во атестот од испитувањето на типот ЕС и со суштествените барања кои се однесуваат на нив.

Сите елементи и барања поднесени од производителот се систематски документирани и под број во форма на писмени полиси, постапки и инструкции. Документацијата на системот за квалитет треба да овозможи доследно толкување на програмите, планот за квалитет, прирачниците и евиденцијата.

Документацијата на системот за квалитет особено ги содржи:

- целите на квалитетот и организациската структура, одговорностите и овластувањата што треба да се извршат во врска со квалитетот на производот;

- техниките, процесите и систематските активности на производство, контрола на квалитет и проверка на квалитет што се употребуваат;
- проверките и тестирањата што се изведуваат пред, по и во текот на производството и интервалот на нивното изведување;
- евиденцијата за квалитет и тоа извештаи од контроли и податоци од испитувањата, податоци за калибрација, извештаи за квалификација на дадениот персонал итн.;
- начини на следење на достигнувањето на потребниот квалитет на производот и ефективно функционирање на системот за квалитет.

3.3. Овластеното тело за оценка на сообразност, го оценува системот за квалитет за да утврди дали тој ги исполнува барањата од точка 3.2. од овој прилог. Ја потврдува сообразноста со тие барања на системите за квалитет што применуваат релевантни усогласени стандарди.

Тимот за ревизија има најмалку едно лице со искуство за оценување на технологијата на засегнатиот производ. Процедурата на оценување вклучува и посета на просториите на производителот.

За решението се известува производителот. Известувањето содржи заклучоци од прегледот и решение со образложение на проценката.

3.4. Производителот се обврзува да ги исполни обврските кои произлегуваат од усвоениот систем за квалитет и да се придржува кон него за негова соодветност и ефикасност.

Производителот или неговиот овластен застапник го известуваат овластеното тело за оценка на сообразност што го одобрило системот за квалитет, за секое планирано надградување на системот за квалитет.

Овластеното тело за оценка на сообразност ги оценува предложените измени и одлучува дали изменетиот систем за квалитет сè уште ги задоволува барањата од точка 3.2. од овој прилог и одлучува дали е потребна повторна проценка.

За своите одлуки го известува производителот. Известувањето содржи заклучоци од испитувањето и решение со образложение за проценката.

4. Надзор во надлежност на овластеното тело за оценка на сообразност

4.1. Целта на надзорот е да се провери дали производителот уредно ги исполнува обврските на одобрениот систем за квалитет.

4.2. Производителот дозволува влез на овластеното тело за оценка на сообразност за проверка на неговите локации, контрола и тестирање, како и складирање и ги обезбедува сите неопходни информации, особено:

- документацијата за системот за квалитет;
- евиденцијата на квалитетот, и тоа извештаи од инспекцијата и податоци од испитувањата, податоци од калибрацијата, извештаи за квалификацијата на засегнатиот персонал итн.

4.3. Овластеното тело за оценка на сообразност периодично врши ревизии за да провери дали производителот го одржува и применува системот за квалитет и му доставува извештај од извршената ревизијата на производителот.

4.4. Овластеното тело за оценка на сообразност врши ненајавени посети на производителот. Во текот на тие посети, овластеното тело за оценка на сообразност изведува или може да побара да се изведат испитувања како потврда дека системот за квалитет функционира правилно. Овластеното тело за оценка на сообразност, на производителот му поднесува извештај од извршената посета а доколку е извршено и тестирање, и извештај од тестирањето.

5. Производителот треба да ја чува и да ја стави на располагање на надлежните државни органи најмалку 10 години по последното производство на производот:

- документацијата од алинеја 2 од точка 3.1 од овој прилог;
- ажурирањето наведено во став од точка 3.4 од овој пролог и
- решенијата и извештаите од овластеното тело за оценка на сообразност од став 3 од точка 3.4, точка 4.3 и точка 4.4 од овој прилог.

6. Секое овластено тело за оценка на сообразност, на останатите овластени тела им дава релевантни информации од издадените и повлечени одобрувања за системот за квалитет.

Прилог 10

Верификација на производот
(модул F)

1. Со овој модул се пропишува постапката при што производителот или неговиот овластен застапник, врши контрола и атестирање дали производите кои се предмет на одредбите од точка 3 од овој прилог, се во согласност со типот опишан во атестот од испитувањето на типот ЕС и дали ги задоволуваат суштествените барања кои се однесуваат за нив.

2. Производителот ги презема сите неопходни мерки во производниот процес за усогласување на производите со типот опишан во атестот од испитувањето на типот ЕС и со барањата пропишани со правилникот што се однесуваат за нив. Производителот или неговиот овластен застапник, втиснува ознака СЕ на секој производ и изготвува изјава за усогласеност согласно Прилог 15 од овој правилник.

3. Овластеното тело за оценка на сообразност врши соодветни испитувања и тестирања за контрола на сообразноста на производот со суштествените барања и тоа преку испитување и тестирање на секој производ, согласно точка 4 од овој прилог, или преку статистичко испитување и тестирање на производите, согласно точка 5 од овој прилог, по избор на производителот.

Производителот или неговиот овластен застапник чува примерок од изјавата за усогласеност најмалку 10 години од последното производство на производот.

4. Верификација преку испитување и тестирање на секој производ

4.1. Сите производи се прегледуваат поединечно и се вршат соодветни тестирања утврдени во релевантниот/-ите стандард/-и од член 5 од правилникот или еквивалентни тестирања за верификација на нивната сообразност со типот опишани во атестот од испитувањето на типот ЕС и суштествените барања кои се однесуваат за нив.

4.2. Овластеното тело за оценка на сообразност втиснува или наложува втиснување на неговиот идентификациски број на секој одобрен производ и изработува писмен сертификат за сообразност во врска со изведените тестирања.

4.3. Производителот или неговиот овластен застапник гарантира дека ќе ги достави атестите за сообразност на овластеното тело за оценка на сообразност на негово барање.

5. Статистичка верификација

5.1. Производителот ги претставува своите производи во форма на хомогени партии и ги презема сите неопходни мерки производниот процес да обезбеди хомогеност на секоја произведена партија.

5.2. Сите производи се достапни за верификација во форма на хомогени партии. Од секоја партија се зема примерок по случаен избор. Производите од примерокот посебно се прегледуваат и се вршат тестирања утврдени со релевантните стандарди од член 5 од правилникот или се вршат еквивалентни тестирања за проверка на нивната сообразност со барањата од правилникот, кои се однесуваат за нив и за утврдување дали партијата е прифатена или одбиена.

5.3. За процена на усогласеноста со барањата за издувна емисија, се применува постапката од Прилог 17 од овој правилник.

5.4. Во случај на прифаќање на партиите, овластеното тело за оценка на сообразност втиснува или ќе побара да се втисне неговиот број за идентификација на секој производ и изработува писмен сертификат за усогласеност од изведените тестирања. Сите производи во партијата се ставаат на пазарот со исклучок на оние производи од примерокот за кои е најдено дека не се во сообразност.

Ако партијата е одбиена, овластеното тело за оценка на сообразност или надлежниот орган за контрола на пазарот презема соодветни мерки за спречување на ставањето на таа партија на пазарот. Во случај на често одбивање на партиите, овластеното тело за оценка на сообразност може да одлучи да не се применува статистичката верификација.

Производителот, во присуство на овластеното тело за оценка на сообразност, втиснува втор идентификациски број во производниот процес.

5.5. Производителот или неговиот овластен застапник гарантира дека тој може да даде, сертификати за усогласеност по барање на овластеното тело за оценка на сообразност.

Прилог 11

Поединечна верификација
(модул G)

1. Овој модул ја пропишува постапката со која производителот обезбедува и изјавува дека засегнатиот производ, издаден со сертификатот од точка 2 од овој прилог е во согласност со суштествените барања што се однесуваат на него. Производителот или неговиот овластен претставник, ја втиснува ознаката ЕС на производот и изработува изјава за усогласеност согласно Прилог 15 од овој правилник.

2. Овластеното тело за оценка на сообразност испитува поединечен производ и врши соодветни тестирања според утврдените стандарди од член 5 од правилникот или еквивалентни тестови со цел обезбедување на сообразност со релевантните барања од правилникот.

Овластеното тело за оценка на сообразност, втиснува или ќе побара да се втисне неговиот број за идентификација на одобрениот производ и изработува сертификат за усогласеност од извршените тестирања.

3. Целта на техничката документација е да обезбеди сообразност со барањата од правилникот кои се оценуваат, како и да се разбере моделот, производството и функционирањето на производот согласно Прилог 13 од овој правилник.

Прилог 12

**Потполна контрола на квалитетот
(модул Н)**

1. Овој модул ја пропишува постапката каде што производителот кој ги исполнува обврските од точка 2 од овој прилог, гарантира и изјавува дека производите ги исполнуваат суштествените барања што се однесуваат на нив. Производителот или неговиот овластен застапник ја втиснува ознаката ЕС на секој производ и изработува писмена изјава за усогласеност согласно Прилог 1 од овој правилник. Заедно со ознаката ЕС се става идентификациски број на овластеното тело за оценка на сообразност кое е одговорно за надзор, согласно точка 4 од овој прилог.

2. Производителот употребува одобрен систем за квалитет за проектирање, производство и контрола на финални производи и тестирање, согласно точка 3 од овој прилог и подлежи на надзор согласно точка 4 од овој прилог.

3. Систем за квалитет

3.1. Производителот поднесува барање за оценка на својот систем за квалитет до овластено тело за оценка на сообразност.

Барањето содржи:

- релевантни информации предвидени за категоријата на производот; и
- документацијата за системот за квалитет.

3.2. Системот за квалитет гарантира сообразност на производите со суштествените барања што се однесуваат на нив.

Сите елементи и барања донесени од производителот систематски и под број се документираат во форма на писмени полиси, постапки и инструкции. Документацијата за системот за квалитет треба да обезбеди општо разбирање на полисите на системот и постапките како на пример програми за квалитет, планови, прирачници и евиденција.

Документацијата особено содржи опис на:

- целите на квалитетот и организациската структура, одговорностите и овластувањата при водење во врска со дизајнот и квалитетот на производот;
- техничките спецификации на проектот, вклучувајќи ги и стандардите што се применуваат, а во случај на неприфаќање на стандардите од член 5 од правилникот во целост, механизмите што се употребуваат за исполнување на суштествените барања што се однесуваат за производите;
- техниките за контрола и верификација на проектот, процесите и систематските зафати применети за дизајнирање на производите, што се однесуваат на таа категорија на производ;

- соодветните техники, процеси и систематски активности на производството, контрола на квалитет и гаранција за квалитет;
- испитувањата и тестирањата изведени пред, за време и по производството, како и интервалот на нивното изведување;
- евиденцијата на квалитетот, и тоа извештаи од инспекцијата и податоци од тестирањата, податоци од калибрација, извештаи за квалитетот на засегнатиот персонал итн.;
- начините на следење на достигнувањето на потребниот дизајн и квалитет на производот, како и ефективното функционирање на системот за квалитет.

3.3. Овластеното тело за оценка на сообразност, го проценува системот за квалитет за да утврди дали истиот ги задоволува барањата од точка 3.2. од овој прилог. Истото предвидува сообразност со овие барања во однос на квалитетни системи кои го применуваат релевантниот македонски усогласен стандард (EN 29001).

Тимот за ревизија има најмалку едно лице со искуство како проценител на технологијата на соодветниот производ. Во постапката се вклучува и посета на просториите на производителот.

За решението се известува производителот. Известувањето содржи заклучоци од испитувањето и одлука со образложение на проценката.

3.4. Производителот се обврзува на исполнување на обврските од одобрените систем за квалитет и на негово придржување за тој да продолжи да биде соодветен и ефикасен.

Производителот или неговиот овластен застапник го известуваат овластеното тело за оценка на сообразност што го одобрило системот за квалитет за каква било намера за измени на системот за квалитет.

Овластеното тело за оценка на сообразност ги оценува предложените измени и донесува одлука за тоа дали изменетиот систем за квалитет сè уште ги задоволува барањата од точка 3.2 од овој прилог или е потребно повторно проценување.

Овластеното тело за оценка на сообразност за својата одлука го известува производителот. Известувањето содржи заклучоци од испитувањето и одлука за проценувањето со образложение.

4. Надлежност на овластеното тело

4.1. Целта на надзорот е да обезбеди уредно исполнување на обврските на производителот според одобрените систем за квалитет.

4.2. На овластеното тело за оценка на сообразност, производителот му дозволува влез заради контрола на локациите каде што се врши проектирање, производство, контрола, тестирање и складирање и го обезбедува со сите неопходни информации, а особено :

- документацијата на системот за квалитет;
- евиденцијата за квалитет предвидена за системот за квалитет на проектот, како што се резултати од анализи, пресметувања, тестирања и слично.;
- евиденцијата за квалитет предвидена за системот за квалитет за производството, и тоа извештаи од контроли и податоци од тестирања, податоци од калибрација, извештаи за квалитетот на персоналот и слично.

4.3. Овластеното тело за оценка на сообразност, периодично врши ревизии за проверка на одржувањето и примената на системот за квалитет од производителот и поднесува извештај за ревизијата до производителот.

4.4. Исто така, овластеното тело за оценка на сообразност може да врши и ненајавени посети кај производителот. При ваквите посети, овластеното тело за оценка на сообразност врши тестирања или може да побара да бидат извршени тестирања заради контрола на правилното функционирање на системот за квалитет, кога за тоа има потреба, при што на производителот му поднесува извештај од посетата и, доколку е направено тестирање, изготвува извештај од тестирањето.

5. Производителот, за надлежните органи го чува на располагање во рок од најмалку 10 години од последното производство на производот, следното:

- документацијата од ставот 2 алинеја 2 од точка 3.1 од овој прилог;
- измените од став 2 точка 3.4. од овој прилог;
- одлуките и извештаите на овластеното тело од став 4 од точка 3.4, точка 4.3 и точка 4.4. од овој прилог.

6. Секое овластено тело за оценка на сообразност на останатите овластени тела им доставува релевантни информации за издадените или одземени одобрувања на системот за квалитет.

Прилог 13

Техничка документација обезбедена од производителот

Техничката документација од прилозите 5, 7, 8, 9, 11 и 16 треба да ги содржи сите релевантни податоци или средства што ги користи производителот за да се обезбеди компонентите или пловните објекти да бидат во согласност со суштествените барања кои се однесуваат на нив.

Техничката документација обезбедува разбирање на дизајнот, производството и работата на производот, и обезбедува проценка на усогласеноста со суштествените барања.

Документацијата содржи, до оној степен до кој е релевантно за проценка:

а) општ опис на типот,

б) концептуален дизајн и цртежи на производителот и шеми на компонентите, потсклоповите, мрежите и слично,

в) описи и објаснувања потребни за разбирање на дадените цртежи и шеми и за функционирањето на производот,

г) список на стандарди пропишани со членот 8 од правилникот, целосно или делумно применети, и описи на решенијата усвоени за да се исполнат суштествените барања во случај кога не се применуваат стандардите споменати во членот 8 од овој правилник,

д) резултати од направените пресметки на дизајнот, на спроведените испитувања и слично.,

ѓ) извештаи од тестовите или пресметките за стабилноста според точка 3. потточка 3.2 од Суштествените барања и за пловната состојба според точка 3. потточка 3.3 од Суштествените барања од Прилог 1 под А од овој правилник,

е) извештаи од тестовите за издувните емисии што покажуваат усогласеност со точка 2 од Суштествените барања од Прилог 1 под Б од овој правилник и

ж) извештаи од тестовите за емисии на звук или податоци од референтните пловни објекти што покажуваат усогласеност со точка 1 од Суштествените барања согласно Прилог 1. под В од овој правилник.

Прилог 14

Минимални критериуми што треба да се земат во предвид при доделување овластување за работа на телата за оценка на сообразност

1. Телото за оценка на сообразност, неговиот директор и персоналот одговорен за спроведување на тестовите за верификација не треба да биде дизајнерот, производителот, набавувачот или инсталатерот на производите од член 1 од правилникот што ги проверуваат, ниту пак овластен претставник на некоја од овие страни. Тие не треба да бидат директно вклучени ниту како овластени претставници во дизајнот, градбата, маркетингот или во одржувањето на споменатите производи. Ова не ја исклучува можноста за размена на технички информации помеѓу производителот и телото за оценка на сообразност.

Овластеното тело за оценка на сообразност треба да биде независно и не смее да биде контролирано од производителите или од набавувачите.

2. Телото за оценка на сообразност и неговиот персонал вршат тестови за верификација со највисок степен на професионалност и техничка надлежност и се ослободени од секакви притисоци и интереси, особено од финансиски аспект, што можат да имаат влијание на нивното мислење или на резултатот од контролата, особено од лица или од групи на лица заинтересирани за резултатот од верификациите.

3. Телото за оценка на сообразност треба да има на располагање потребен персонал и неопходни уреди за правилно извршување на административните и техничките задачи на верификација, исто така, тоа треба да има пристап до опремата неопходна за специјална верификација.

4. Персоналот надлежен за контрола треба да има:

- солидна техничка и професионална обука;
- задоволително познавање на условите за тестирања и соодветно искуство за вакви тестирања;
- способност за изработка на сертификати, документи и извештаи неопходни за утврдување на автентичното изведување на вакви тестирања.

5. Треба да гарантира непристрасност на персоналот за контрола. Нивното наградување не зависи од бројот на изведени тестирања или од резултатите на изведените тестирања.

6. Телото за оценка на сообразност треба има осигурување од одговорност за настаната штета доколку неговата одговорност не е предвидена во согласност со закон.

7. Персоналот на телото за оценка на сообразност треба да обезбеди професионална тајност на сите информации добиени за извршување на задачите (со исклучок на vis-a-vis надлежните управни органи во државата каде што се изведуваат активностите) пропишани со правилникот или со закон.

Прилог 15

Писмена изјава за усогласеност

1. Писмената изјава за усогласеност пропишана со одредбите од правилникот, секогаш треба да биде со:

а) пловниот објект за рекреација и пловниот објекти за сопствени потреби и треба да биде содржана во прирачникот од производителот согласно Прилог 1 под А точка 2 потточка 2.5 од овој правилник,

б) компонентите од Прилог 2 од овој правилник,

в) погонските мотори и треба да биде вклучена во прирачникот за сопственикот од Прилог 1 под Б точка 4) од овој правилник.

2. Писмената изјава за усогласеноста треба да содржи:

а) име и адреса на производителот или на неговиот овластен застапник;

б) опис на производот дефиниран во точка 1 од овој прилог (тип, сериски број, таму каде што е соодветно);

в) референци на релевантите усогласени стандарди што се користеле, или референци на спецификациите во однос на кои се утврдува усогласеноста;

г) таму каде што е соодветно, се применуваат референци на други национални прописи;

д) таму каде што е соодветно, треба да има референца на сертификат за испитување на типот ЕС, издаден од овластено тело за оценка на сообразност;

ѓ) таму каде што е соодветно, името и адресата на овластеното тело за оценка на сообразност;

е) идентификација на лицето што е овластено да потпишува во име на производителот или на неговиот овластен застапник.

3. Во однос на:

- вградени мотори и погонски мотори управувани со крма без интегрален издувен систем:

- мотори од типот одобрен според Директива 97/68/ЕЗ, кои се во согласност со фазата II во Делот 4.2.3 на Анексот I на втората директива, и

- мотори од типот одобрен според Директивата 88/77/ЕЗ,

Изјавата за усогласеност, освен податоците од точката 2 од овој прилог, вклучува и изјава на производителот дека моторот ги исполнува барањата за издувни емисии кога се инсталира во пловни објекти за рекреација, во согласност со упатствата дадени од производителот и дека овој мотор не смее да се става во употреба сè додека не е потврдена усогласеноста на пловните објекти за рекреација во кои се инсталира, доколку е предвидено со одредбите од правилникот.

Писмената изјава за усогласеност треба да биде изготвена на македонски и англиски јазик согласно Прилог 1 дел А точка 2. потточка 2.5 од овој правилник.

Прилог 16

**Потврда на квалитетот на производот
(модул Е)**

1. Овој модул ја опишува постапката според која производителот што ги исполнува барањата од точката 2 од овој прилог, обезбедува и изјавува дека производите за кои станува збор се во согласност со типот опишан во сертификатот од испитувањето на типот ЕС и ги задоволува суштествените барања кои се однесуваат на нив. Производителот или неговиот овластен застапник треба да го стави СЕ обележувањето на секој производ и да подготви писмена изјава за усогласеност. СЕ обележувањето треба да биде придружено со број за идентификација на овластеното тело за оценка на сообразност, согласно точката 4 од овој прилог.

2. Производителот треба да користи одобрен систем за квалитет за контрола на конечниот производ и за тестирање, согласно точка 4 од овој прилог.

3. Систем за квалитет

3.1. Производителот треба да поднесе пријава за оцена на неговиот систем за квалитет за дадените производи на овластеното тело за оценка на сообразност по свој избор.

Пријавата треба да содржи:

- релевантни информации за предвидената категорија производ,
- документацијата на системот за квалитет и
- ако е потребно, техничката документација на одобрениот тип и копија на сертификатот од испитувањето на типот на ЕС.

3.2. Според системот за квалитет, секој производ треба да се испита и да се спроведат соодветни тестирања, согласно релевантните стандарди од член 5 од правилникот или соодветни тестови, за да се обезбеди неговата усогласеност со суштествените барања. Сите елементи и барања предвидени од производителот, треба да се документираат на систематски и уреден начин во вид на пишани процедури и упатства. Документација за квалитет на системот треба да обезбеди разбирање на програмите, плановите, прирачниците и досијеата за квалитетот.

Пријавата за проценката на системот за квалитет, особено треба да содржи опис на:

- целите за квалитетот и организациската структура, одговорностите и овластувањата на раководството во однос на квалитетот на производот,
- испитувањата и тестовите што се спроведуваат по производството,
- средствата за набљудување на ефективната работа на системот за квалитети,
- досијеата за квалитетот, како што се извештаите од контролите и податоците од тестирањата, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на персоналот и друго.

3.3. Овластеното тело за оценка на сообразност треба да го отцени системот за квалитет за да одреди дали ги задоволува барањата од точката 3.2. од овој прилог.

Овластеното тело за оценка на сообразност претпоставува, усогласеност со овие барања во однос на системите за квалитет што го спроведуваат релевантниот усогласен стандард.

Ревизорскиот тим треба да има минимум еден член со искуство во оценувањето на технологијата на дадениот производ. Процедурата за оценка треба да вклучи и посета за проценка на просториите на производителот.

Производителот треба да биде известен за одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за дадената оценка.

3.4. Производителот треба да преземе обврска да ги исполни обврските што произлегуваат од системот за квалитет, онака како што е одобрен, и обврските за одржување на соодветен и ефикасен начин.

Производителот или неговиот овластен застапник треба да го информираат овластеното тело за оценка на сообразност што го одобрило системот за квалитет за сите планирани измени на системот за квалитет.

Овластеното тело за оценка на сообразност треба да ги оцени измените што се предложени и да одлучи дали изменетиот систем за квалитет сè уште ги задоволува барањата од точката 3.2. од овој прилог, или е потребна повторна оценка.

За својата одлука, треба да го извести производителот. Известувањето треба да ги содржи заклучоците од испитувањето и образложена одлука од процената.

4. Надгледување под надзор на овластеното тело за оценка на сообразност

4.1. Целта на надгледувањето е да се обезбеди производителот соодветно да си ги заврши обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

4.2. Производителот треба да овозможи влез на овластеното тело за оценка на сообразност, заради проверка на локацијата, тестирање и чување и да ги даде сите неопходни информации, особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- техничката документација,
- досиеата за квалитетот, како што се извештаите од инспекции и податоците за тестирањето, за калибрацијата, извештаите за квалификациите на персоналот за кој станува збор и слично.

4.3. Овластеното тело за оценка на сообразност, може периодично да врши ревизии за да се осигура дека производителот го задржува и го применува системот за квалитет и треба на производителот да му обезбеди ревизиски извештај.

4.4. Покрај периодичните ревизии, овластеното тело за оценка на сообразност може да оди во ненајавена посета кај производителот. За време на ваквите посети, овластеното тело за оценка на сообразност може да спроведува тестови за да го провери соодветното функционирање на системот за квалитет таму каде што е неопходно и на производителот да му обезбеди извештај од посетата, а доколку се врши тестирање и извештај за спроведеното тестирање.

5. Производителот, во рок од најмалку 10 години по производството на последниот производ заради увид од страна на надлежните државни органи треба да ги има:

- документацијата од точка 3 потточка 3.1. од овој прилог;
- измените од став 2 на потточка 3.4. од овој прилог;
- одлуките и извештаите на овластеното тело за оценка на сообразност од потточката 3.4, потточка 4.3 и потточка 4.4. од овој прилог.

6. Секое овластено тело за оценка на сообразност на другите овластени тела за оценка на сообразност, треба да им ги проследи релевантните информации што се однесуваат на издадените и повлечените одобриенија кои се однесуваат на системот за квалитет.

Прилог 17

Усогласеност на проценката на издувните емисии и на бучавата во производството

1. За верификување на усогласеноста на серјата мотори се зема примерок од серијата. Производителот одлучува за големината (n) на примерокот, во договор со овластеното тело за оцекана сообразност.

2. Аритметичката средина X на резултатите добиени од примерокот се пресметува за секоја регулирана компонента на издувната емисија и на бучавата. Производството на серијата се смета дека ги исполнува барањата ако е исполнет следниов услов:

$$X + K \cdot S \leq L$$

S е стандардно отстапување, каде што:

$$S^2 = \sum (x - X)^2 / (n - 1)$$

X = аритметичка средина на резултатите

x = поединечни резултати на примерокот

L = соодветна гранична вредност

n = број на мотори во примерокот

k = статистички фактор што зависи од n (види табела)

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

Ако $n \geq 20$, тогаш $k = 0,860 / \sqrt{n}$

134.

Врз основа на член 7-б став 5 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/07 и 161/09), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени одобренија за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај.

Член 2

Регистарот за издадени одобренија за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај се води во електронска форма.

Член 3

Регистарот за издадени одобренија за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај ги содржи следните податоци:

- назив на превозникот;
- даночен број на превозникот;
- број и рок на важење на лиценцата за вршење на превоз на стока во внатрешниот или меѓународниот патен сообраќај;
- регистарски број и тип на возила наменети за превоз на опасни материи;
- класи на опасни материи што може да се превезуваат со возилата;
- име и презиме на вработени возачи, стручно оспособени за превоз на опасни материи;
- број и рок на важење на сертификатот за стручно оспособување на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи;
- вид на сертификатот, согласно програмата за која е оспособен возачот;
- име и презиме на советникот за безбедност при превоз на опасни материи;
- број и рок на важење на сертификатот за стручно оспособување на советникот за безбедност при превоз на опасни материи.
- број на одобрението за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај и
- дата на издавање и рок на важење на одобрението за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај.

Член 4

Во регистарот за издадени одобренија за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај се внесуваат сите промени настанати во текот на важење на одобрението.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-16785
21 декември 2010 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**135.**

Врз основа на член 88 став 1 точка в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/10), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 08-2750/1 од 5.11.2010 година на Македонската берза АД Скопје за добивање на согласност на Одлуката бр. 02-1389/1 од 26.10.2010 година, на седницата одржана на 24.12.2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност на Одлуката на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје бр. 02-1389/1 од 26-10-2010 година за привремено ослободување од плаќање на дел од надоместоците на членките на Македонската берза АД Скопје во месеците: Ноември, Декември 2010 година и Јануари 2011 година, утврдени во точка 2 од Тарифникот за висина на надоместоците на Македонска берза АД Скопје, и тоа:

- месечен надомест за користење на Бест системот за прв и втор корисник на работна станица, во вкупен износ од 3.500 денари по членка;
- месечен надомест за користење на Берза-Нет, во износ од 1.000 денари;
- месечен надомест за комуникациското поврзување со Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје преку комуникациската мрежа на Македонската берза АД Скопје, во износ од 3.000 денари и
- месечен надомест за интегрален пристап до БЕСТ системот (FIX) во износ од 15.375 денари доколку членката оствари месечен промет на редовно тргување со хартии од вредност на Берзата, без блок трансакции, во обем којшто ќе генерира месечен приход на Берзата од надоместок за тргување во износ поголем од 100.000 денари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП 1- 181 Комисија за хартии од вредност
24 декември 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Накева Кавракова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

136.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 37,887
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 39,279
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 38,028
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 37,645
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 29,167

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 76,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 77,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 64,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 53,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 35,939

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	75,50	75,00	74,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	77,00	76,50	76,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	63,50	63,00	62,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	52,50	52,00	51,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,850
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,729
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,180
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 18.01.2011 година.

Бр. 02-64/1

17 јануари 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

137.

Врз основа на член 37 став 1 точка 5 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010), и член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), а во согласност со Заклучокот на Советот бр.02-37/4 од 14.01.2011 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 1-та седница одржана на 13.01.2011 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се става вон сила Правилникот за изрекување и извршување на мерките кон радиодифузерите поради непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење радиодифузна дејност бр. 03-899/1 од 14.04.2008 година, објавен во „Службен весник на Република Македонија” бр.53/2008 од 22 април 2008 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Образложение

Врз основа на член 37 став 1 точка 5 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010), и член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), а во согласност со Заклучокот на Советот бр. 02-37/4 од 14.01.2011 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на 1-та седница одржана на 13.01.2011 година, донесе одлука да се стави вон сила Правилникот за изрекување и извршување на мерките кон радиодифузерите поради непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење радиодифузна дејност бр. 03-899/1 од 14.04.2008 година, објавен во „Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2008 од 22 април 2008 година.

Врз основа на горенаведеното се донесе одлука како во диспозитивот.

Бр. 02-87/1 Совет за радиодифузија на РМ,
17 јануари 2011 година Претседател,
Скопје **Зоран Стефаноски, с.р.**

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

138.

Врз основа на член 10, став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007), Советот на јавните обвинители, на одржаната седумдесет и осма седница на 13.1.2011 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИ-
ТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во членот 16 од Деловникот за работа на Советот на јавните обвинители, се додава нов став 3 кој ќе гласи: „Со Одлука на Советот, може да формира едно или повеќе работни тела“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

А.бр.2-6/11
13 јануари 2011 година
Скопје

Совет на јавни обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
139.

Врз основа на член 20 став (1) алинеи 13 и 14, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ ВО МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО, МЛЕКО, ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО, ЈАЈЦА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со ова решение се наложува задолжително лабораториско испитување на полихлорирани бифенили во месо и производи од месо од живина, месо и производи од месо од говеда, месо и производи од месо од свињи, млеко и производи од млеко од сите видови животни, и јајца и производи од јајца, по потекло од Република Германија, кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.

Член 2

(1) Официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез во Република Македонија, задолжително зема примероци од сите пратки од член 1 на ова решение.

(2) Пратките од член 1 на ова решение од кои се земени примероци во согласност со став (1) од овој член се чуваат под надзор на Агенцијата за храна и ветеринарство, се до добивање на наодите од лабораториските испитувања.

(3) Пратките од член 1 на ова решение може да се пуштат во промет само доколку наодите од лабораториските испитувања не ги надминуваат максималните нивоа на полихлорирани бифенили во храната, утврдени во табела бр. 4 од Правилникот за општите барања за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10).

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-52/1
10 јануари 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

140.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО, МЛЕКО, КОЛОСТРУМ, ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО И КОЛОСТРУМ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, КОЖА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

Заради спречување на внесување на заразна болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на пратки со:

- 1) живи домашни и диви чапункари кои потекнуваат од целата територија на Република Бугарија;
- 2) живи домашни и диви чапункари кои транзитираат низ следните региони во Република Бугарија: Бургас, Јамбол, Сливен, Шумен и Варна, освен во случај кога животните се превезувале без задржување по главните патишта и железнички пруги; и
- 3) месо, производи од месо, млеко, колострум, производи од млеко и колострум, семе за вештачко осемнување, јајце клетки и ембриони, кожа и други производи, сировини и отпадоци од домашни и диви чапункари од следните региони во Република Бугарија: Бургас, Јамбол, Сливен, Шумен и Варна.

Член 2

Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија од член 1 точка 3 од ова решение не се однесува на пратките млеко, колострум и производи од млеко и колострум кои се третирали на начин со кој се уништува вирусот на Лигавка и шап, согласно член 118 ставови (5) и (6) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2010, 86/2010 и 144/2010).

Член 3

Сите производи од домашни и диви чапункари кои се предмет на ова решение што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија како личен багаж, се одземат од граѓаните и нештетно се отстрануваат.

Член 4

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-54/1
10 јануари 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Годишната претплата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011006